



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 20 август 2002
Скопје

Број 66

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 280
денари. Жиро сметка 300000000188798

1070.

Врз основа на член 3 од Законот за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците "ТАТ" - Битола, "Алфа С" - Скопје и "Лавци" - Охрид ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА ВО ГОТОВО НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ "ТАТ" - БИТОЛА, "АЛФА С" - СКОПЈЕ И "ЛАВЦИ" - ОХРИД

Член 1

Во Одлуката за обезбедување средства за исплата во готово на побарувањата на штедачите од штедилниците "ТАТ" - Битола, "Алфа С" - Скопје и "Лавци" - Охрид ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/2002, 50/2002 и 59/2002), во член 1 бројот "3.148.000,00" се заменува со бројот "3.800.000,00".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4135/1
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1071.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се утврдува дека на досегашниот корисник ВП "Брегалница" Кочани, му престанува правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

КП бр. 14559 ул. "29 Ноември", со површина од 6251 м², заведено во ИЛ бр. 6 КО Кочани, заради реализација на Деталниот урбанистички план на град Кочани.

Член 2

На досегашниот корисник ВП "Брегалница" Кочани, му припаѓа надомест доколку има вложувања на земјиштето од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4170/1
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1072.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се утврдува дека на досегашниот корисник ДЗСПП "Гоце Делчев" АД с. Трубарево, му престанува правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

КП бр. 13198/11 со површина од 2820 м² и

КП бр. 14046/2 со површина од 2050 м² или со вкупна површина од 4870 м², заведено во ПЛ бр. 9881 КО Скопје, заради реализација на дел од Источна индустриска зона.

Член 2

На досегашниот корисник ДЗСПП "Гоце Делчев" АД с. Трубарево, му припаѓа надомест доколку има вложувања на земјиштето од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4169/1
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1073.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се утврдува дека на досегашниот корисник Водна заедница "Вардар" Скопје, му престанува правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

Дел од КП бр. 7589/1 м.в. "Маркова Река" со површина од 35.000 м², заведено во ПЛ бр. 836 КО Драчево, заради реализација на дел од Индустриска зона.

Член 2

На досегашниот корисник Водна заедница "Вардар" Скопје, му припаѓа надомест доколку има вложувања на земјиштето од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4167/1
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1074.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Се утврдува дека на досегашниот корисник ЈП "Македонски железници" Скопје, му престанува правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

Дел од КП бр. 766 со површина од 6165 м² и на досегашниот корисник АДГ "БЕТОН" Скопје, му престанува правото на користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува:

Дел од КП бр. 763 со површина од 1755 м² или со вкупна површина од 7920 м², заведено во ПЛ бр. 422 и ПЛ бр. 152 КО Бардовци, заради реализација на дел од Индустриска зона.

Член 2

На досегашните корисници ЈП "Македонски железници" Скопје и АДГ "БЕТОН" Скопје, им припаѓа надомест доколку имаат вложувања на земјиштето од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4168/1
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1075.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА "КОЖУВ-
ЧАНКА"-ДОО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, С. МРЕЖИЧКО,
ОПШТИНА КОНОПИШТЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ
РЕКА БЛАШТИЦА С. МРЕЖИЧКО**

1. На "Кожувчанка" ДОО, експорт-импорт, с. Мрежичко, општина Конопиште, се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина минерална вода на локалитетот кај река Блаштица с. Мрежичко, со површина на простор на истражното поле за концесија за истражување дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.563.500,00	7.582.750,00
T-2	4.564.500,00	7.582.750,00
T-3	4.564.500,00	7.583.750,00
T-4	4.563.500,00	7.583.750,00

Површината на просторот од став 1 на оваа точка изнесува P=1,0 км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на

критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија по претходно добиената согласност од Владата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3967/1
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1076.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА "БИСТРИЦА-СБ"
ДОО-С. МАЈДАН, ОПШТИНА КОНОПИШТЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО
ГОРНИОТ ТЕК НА РОЖДЕНСКА РЕКА НАД С. МАЈДАН НА
ПЛАНИНСКИОТ МАСИВ КОЗЈАК**

1. На "БИСТРИЦА-СБ" ДОО-с. Мајдан, општина Конопиште, се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина минерална вода на локалитетот во горниот тек на Рожденска река над с. Мајдан на планинскиот масив Козјак, со површина на простор на истражното поле за концесија за истражување дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како што е дадено во табелава и тоа:

Точка	Координата - X	Координата - Y
T-1	4.554.600,00	7.576.500,00
T-2	4.554.775,00	7.577.150,00
T-3	4.554.625,00	7.577.375,00
T-4	4.554.025,00	7.577.125,00

Површината на просторот од став 1 на оваа точка изнесува P=0,6 км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија по претходно добиената согласност од Владата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3960/1
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1077.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2002) се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

Раздел	Програма	Потставка	Планирано со Буџет за 2002 година	Промена	Износ по прераспределба
16101 - Агенција за млади и спорт					
	12 - Спорт				
		467121 Изградба на други објекти	30.000.000	38.000.000	68.000.000
04001 - Влада на Република Македонија					
	12 - Европска интеграција				
		426511 Семинари и конференции	6.900.000	- 2.000.000	4.900.000
04002 - Служба за општи и заеднички работи					
	11 - Администрација				
		463111 Купување на канцелариски мебел	22.000.000	- 3.000.000	19.000.000
05001 - Министерство за одбрана					
	11 - Администрација				
		424113 Ленти, касети и друго за АОП	4.358.000	- 1.000.000	3.358.000
		426213 Друг тип на простор	8.000.000	- 1.500.000	6.500.000
		463218 Купување на друга опрема	20.050.000	- 3.000.000	17.050.000
	12 - АРМ				
		425218 Други услуги за одржување	3.800.000	- 1.000.000	2.800.000
		426711 Преведувачи	1.500.000	- 500.000	1.000.000
06001 - Министерство за внатрешни работи					
	12 - Безбедност				
		464111 Купување на моторни возила	26.900.000	- 4.000.000	22.900.000
		468111 Реконструкција на градежни објекти	80.000.000	- 4.000.000	76.000.000
12101 - Министерство за животна средина и просторно планирање					
	12 - Животна средина				
		463216 Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	1.280.000	- 500.000	780.000
13001 - Министерство за транспорт и врски					
	11 - Администрација				
		463218 Купување на друга опрема	50.000.000	- 16.500.000	33.500.000
15001 - Министерство за труд и социјална политика					
	11 - Администрација				
		423211 Горива и масла	1.000.000	- 500.000	500.000
		423212 Гуми	250.000	- 100.000	150.000
		424112 Списанија	800.000	- 400.000	400.000
	Вкупно			- 38.000.000	

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4191/1
13 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1078.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 август 2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 16,834
- МБ - 98	до 17,674
- БМБ - 95	до 17,776
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 16,136
- Д - 2	до 15,295
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 15,187
г) Мазут	до 12,005 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 52,00
- МБ - 98	до 53,00
- БМБ - 95	до 50,00
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 37,00
- Д - 2	до 36,00
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 25,50
г) Масло за горење (мазут)	до 13,078 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
МБ - 86	23,664
МБ - 98	23,664
БМБ - 95	21,041
б) Дизел гориво	ден/лит.
Д - 1	11,757
Д - 2	11,757
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,042
г) Масло за горење (мазут)	0,100 ден/кг.

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 2,80
- МБ - 98	до 2,80
- БМБ - 95	до 2,80
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 2,80
- Д - 2	до 2,80

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит.
до 2,80

г) Масло за горење (мазут)

до 0,35 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 21.08.2002 година.

Бр. 23-4270/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1079.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02) и Правилникот на Комисијата за начинот и постапката за давање согласност за именување на директор на брокерска кука ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/02), Комисијата за хартии од вредност на ден 30.07.2002 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Дракулевски Александар, дипломиран економист, за директор на Секторот за работа со долгорочни хартии од вредност во Експорт Импорт Банка АД, со седиште во Скопје, на ул. "Даме Груев" бр. 7.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1363/3
1 август 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

1080.

Врз основа на член 104 став 2, член 106 и член 108 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002 и 37/2002) и Правилникот за документација за кадровска, техничка и организациона способност потребна за основање и работа на брокерска кука ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2001), Комисијата за хартии од вредност на ден 30.07.2002 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за работа со хартии од вредност на Секторот за работење со хартии од вредност на Експорт Импорт Банка АД, со седиште во Скопје, на ул. "Даме Груев" бр. 7.

2. Секторот за работење со хартии од вредност на Експорт Импорт банка АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примање и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;

- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- раководење со финансиски имот за сметка на клиенти (раководење со финансиски имот на клиентот);

- организирање, подготвување и откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност;

- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-226/1 Претседател
16 август 2002 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.**

1083.

Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 42/2002), Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 6, на седницата одржана на ден 07.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГОСТИВАР

I. За членови на Општинската изборна комисија Гостивар се именуваат:

Рајко Андоновски-судија на Основниот суд во Гостивар,

Герасим Герасимовски-судија на Основниот суд во Гостивар,

Невзат Хазири-дипломиран правник,

Џезми Селими-дипломиран правник.

За нивни заменици се именуваат:

Наташа Стефановска-судија на Основниот суд во Гостивар,

Крсте Николовски-судија на Основниот суд во Гостивар,

Владо Трифуновски-дипломиран правник,

Африм Јакупи-дипломиран правник.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија е во општина Гостивар, во просториите на органите на Единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 38/02 Претседател
7 август 2002 година на Регионалната изборна комисија
Тетово за Изборната единица бр. 6,
Јусуф Рустеми, с.р.

1084.

Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 42/2002), Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 6, на седницата одржана на ден 07.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДЕБАР

I. За членови на Општинската изборна комисија Дебар се именуваат:

Томе Бужаровски-судија на Основниот суд во Дебар,

Ештреф Буфи-судија на Основниот суд во Дебар,

Авни Борова-дипломиран правник,

Мерсим Марку-дипломиран правник.

За нивни заменици се именуваат:

Јелена Мартиновска-судија на Основниот суд во Дебар,

Гоце Јовчовски-судија на Основниот суд во Дебар,

Еуген Цани-дипломиран правник,

Али Реца-дипломиран правник.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија е во општина Дебар, во просториите на органите на Единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 39/02 Претседател
7 август 2002 година на Регионалната изборна комисија
Тетово за Изборната единица бр. 6,
Јусуф Рустеми, с.р.

1085.

Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 42/2002), Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 6, на седницата одржана на ден 07.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ТЕТОВО

I. За членови на Општинската изборна комисија Тетово се именуваат:

Шемседин Јусуфи-судија на Основниот суд во Тетово,

Милаим Емурлаи-судија на Основниот суд во Тетово,

Јованче Богданоски-дипломиран правник,

Абдулазис Абдиу-дипломиран правник.

За нивни заменици се именуваат:

Загорка Велковска-судија на Основниот суд во Тетово,

Димитар Синадиноски-судија на Основниот суд во Тетово,

Неџат Каса-дипломиран правник,

Зејнел Шабани-дипломиран правник.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија е во општина Тетово, во просториите на органите на Единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 37/02 Претседател
7 август 2002 година на Регионалната изборна комисија
Тетово за Изборната единица бр. 6,
Јусуф Рустеми, с.р.

1086.

Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 42/2002), Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 6 одржана на 14.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГОСТИВАР

I. Во Одлуката за именување на членови и нивни заменици на Општинската изборна комисија Гостивар што се однесува на членовите и замениците на Општинската изборна комисија се врши изменување и ќе гласи:

- наместо Рајко Андоновски, да стои Мишко Дамјановски,

- наместо Крсте Николовски, да стои Васил Костовски.

П. Оваа одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 38/02-1
14 август 2002 година
Тетово

Претседател
на Изборната единица број 6,
Јусуф Рустеми, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар е заведена парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Шерифовски Бесник од с. Г. Папрадник, против тужената Букурија Кадриовска од с. Г. Папрадник, сега со непозната адреса на живеење во САД.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавата на овој оглас. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник за спроведување на постапката за развод на брак.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 121/2002.

(22169)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд во тек е постапка за оспорување на татковство по тужбата на тужителката Селма Нухи, малолетна, против тужениот Неџати Исмаили од с. Слупчане, роден на 04.05.1968 година од татко Решат и мајка Катеме.

Бидејќи тужениот Неџати Исмаили живее во странство со непозната адреса, му се назначува привремен застапник адвокатот Методија Чешмациски од Куманово. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 800/2002.

(21932)

Основниот суд во Свети Николе, судски број И. бр. 228/02, во правната работа на доверителот СИМАГ-ИНВЕСТ Симаг и др. ДОО Скопје, против должникот АД Крварска фарма МЛЕКО ИНВЕСТ Свети Николе, согласно член 252-б од ЗИП на ден 10.06.2002 година ја усвои Спогодбата помеѓу странките за обезбедување на парично побарување на доверителот спрема должникот, со која на доверителот му се пренесуваат во сопственост следните градежни објекти со инфраструктура и подвижни предмети-опрема:

И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

1. Штала за молзење крави, објект од траен карактер, приземје, со површина од 1209,45 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

2. Штала за молзење крави, објект од траен карактер, приземје, со површина од 1211,76 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

3. Штала за молзење крави, објект од траен карактер, приземје, со површина од 1211,10 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

4. Штала за молзење крави, објект од траен карактер, приземје, со површина од 1213,29 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

5. Млекара долна, објект од траен карактер, приземје, со површина од 141,04 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

6. Млекара горна, објект од траен карактер, приземје, со површина од 1211,10 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

7. Ветеринарна станица, објект од траен карактер, приземје, со површина од 131,91 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

8. Телчарник, објект од траен карактер, приземје, со површина од 580,30 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

9. Машинска работилница, објект од траен карактер, приземје, со површина од 277,80 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

10. Настрешница за возила, објект од траен карактер, приземје, со површина од 101,90 м².

11. Управна зграда, објект од траен карактер, приземје, со површина од 237,58 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

12. Портирница, објект од траен карактер, приземје, со површина од 17,33 м², со инфраструктура (електрика).

13. Јами за ѓубре-две, објект од траен карактер, со површина од 4200 м², со инфраструктура (електрика).

14. Трапови за силажа, објект од траен карактер, со површина од 1200 м², со инфраструктура (електрика).

ТОВ НА ЈУНЕ-ЦРНИЛИШТЕ

15. Магацин за нафта, објект од траен карактер, магацин, со површина од 22 м².

16. Управна зграда, објект од траен карактер, приземје, со површина од 184 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

17. Гаражи и ветеринарна станица, објект од траен карактер, приземје, со површина од 111 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

18. Штали за тов на јуне, објект од траен карактер, приземје, со површина од 978,57 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

19. Штала за тов на јуне, објект од траен карактер, приземје, со површина од 973,50 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

20. Штала за тов на јуне, објект од траен карактер, приземје, со површина од 973,49 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

21. Штала за тов на телиња, објект од траен карактер, приземје, со површина од 921,32 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

22. Штала за тов на телиња, објект од траен карактер, приземје, со површина од 920,70 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

И ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ - ОПРЕМА

1. Трактор ИМТ 577, (3 броја), година на производство 1975.

2. Трактор ИМТ 533, (1 број), година на производство 1975.

3. Трактор ИМТ 538, (1 број), година на производство 1976.

4. Приколка Змај 470, (1 број), година на производство 1975.

5. Приколка Змај 470, (1 број), година на производство 1975.

6. Приколка 5 т., (1 број), година на производство 1976.

7. Приколка 3 т., (1 број), година на производство 1976.

8. Хедер за силажа комбајн, (1 број), година на производство 1983.

9. Моторна пумпа, (1 број), година на производство 1976.

10. Силокомбајн, (1 број), година на производство 1982.

11. Самоодна косачка, (1 број), година на производство 1975.

12. Косиони уреди, (1 број), година на производство 1975.

13. Опрема крварска фарма, (1 број), година на производство 1975.

14. Количка за сточна храна, (1 број), година на производство 1975.
15. Термопечка, (6 броја), година на производство 1975.
16. Машина електронска, (1 број), година на производство 1975.
17. Теписон, (1 број), година на производство 1976.
18. Ормари разни, (2 броја), година на производство 1976.
19. Бира разни, (3 броја), година на производство 1976.
20. Конференциска маса, (1 број), година на производство 1975.
21. Фотелја Астон, (8 броја), година на производство 1975.
22. Гардероберни ормани, (7 броја), година на производство 1976.
23. Ормани за документација, (4 броја), година на производство 1975.
24. Столици, (5 броја), година на производство 1975.
25. Биро за картици, (2 броја), година на производство 1975.
26. Фотелји Астон, (4 броја), година на производство 1976.
27. Маса клуб, (1 број), година на производство 1975.
28. Работни бира, (7 броја), година на производство 1976.
29. Двокрилен гардеробер, (30 броја), година на производство 1975.
30. Маси за кујна, (11 броја), година на производство 1975.
31. Витрина, (2 броја), година на производство 1976.
32. Витрина ниска, (1 број), година на производство 1975.
33. Столови за кујна, (30 броја), година на производство 1975.
34. Садопер, (12 броја), година на производство 1975.
35. Детектор, (1 број), година на производство 1975.
36. Стерилизатор, (1 број), година на производство 1975.
37. Микроскоп, (1 број), година на производство 1976.
38. Телефон, (1 број), година на производство 1984.
39. Телефон, (1 број), година на производство 1976.
40. Рачна електрична брусалица, (1 број), година на производство 1982.
41. Бојлер, (1 број), година на производство 1980.
42. Раппа покретна, (1 број), година на производство 1975.
43. Батерии ровокопачи, (1 број), година на производство 1976.
44. Мотокултиватор 506, (1 број), година на производство 1983.
45. Фреза 506, (1 број), година на производство 1975.
46. Цистерна "Беља", (1 број), година на производство 1976.
47. Автомобил Лада, (1 број), година на производство 1984.
48. Автобус Санос, (1 број), година на производство 1982.
49. Автомобил Сеат Кордоба, (1 број), година на производство 1998.
50. Самоодно бочно крило со распрскувачи, (2 броја), година на производство 1976.
51. Косачка "Рото", (1 број), година на производство 1975.
52. Преса за балирање-Инекс, (1 број), година на производство 1975.
53. Сеноберач Фаворит, (1 број), година на производство 1976.
54. Дигитрон, (1 број), година на производство 1976.

55. Плугови, (2 броја), година на производство 2001.
56. Систем за молзење, (1 број), година на производство 2001.
57. Перална, (1 број), година на производство 2001.
58. Молзен апарат, (4 броја), година на производство 2001.
59. Систем за молзење, (2 броја), година на производство 2001.
60. Автомат за напој на телиња, (1 број), година на производство 2001.
61. Миксер приколка за хранење, (1 број), година на производство 2001.
62. Вакуум пумпа, (1 број), година на производство 2001.
63. Молзен апарат, (4 броја), година на производство 2001.
64. Факс-Панасоник, (1 број), година на производство 2001.
65. Цистерна за изгубување, (1 број), година на производство 2001.

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО МЛЕКО-ИМПЕКС СВЕТИ НИКОЛЕ ЦРНИЛИШТЕ

1. Електричен шпорет, (1 број), година на производство 1980.
 2. Витрини, (1 број), година на производство 1980.
 3. Столови, (7 броја), година на производство 1980.
 4. Работни бироа, (2 броја), година на производство 1981.
 5. Ормани гардероберни, (3 броја), година на производство 1980.
 6. Ормани за регистратори, (3 броја), година на производство 1980.
 7. Конференциска маса, (1 број), година на производство 1980.
 8. Работно биро, (1 број), година на производство 1980.
 9. Гардеробери двокрилни, (15 броја), година на производство 1980.
 10. Фотелји, (11 броја), година на производство 1980.
 11. Маси за кујна, (8 броја), година на производство 1980.
 12. Столици за кујна, (10 броја), година на производство 1980.
 13. Термопечка, (1 број), година на производство 1981.
 14. Трактор ИМТ 577, (1 број), година на производство 1981.
 15. Приколица 3 т., (1 број), година на производство 1980.
 16. Термопечка 3,5 kw, (1 број), година на производство 1980.
 17. Трактор МТЗ 82, (1 број), година на производство 1980.
 18. Утоварач тип РВ-2, (1 број), година на производство 1980.
- Преносот е извршен заради обезбедување на парично побарување на доверителот кое го има према должникот.
- Од Основниот суд во Свети Николе, И. бр. 228/02.

Основниот суд во Свети Николе, судски број И. бр. 229/02, во правната работа на доверителот СИМАГ-ИНВЕСТ Симаг и др. ДОО Скопје, против должникот А.Д. Живинарска фарма ЕГО ФАРМ Свети Николе, согласно член 252-б од ЗИП на ден 10.06.2002 година, ја усвои спогодбата помеѓу странките за обезбедување на парично побарување на доверителот спрема должникот, со која на доверителот му се пренесуваат во сопственост следните градежни објекти со инфраструктура и подвижни предмети-опрема:

И. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

1. Портирница, објект од траен карактер, приземје, со површина од 50,20м², со инфраструктура (електрика).

2. Управна зграда, објект од траен карактер, приземје, со површина од 123,74м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

3. Пилчарник бр. 6, објект од траен карактер, приземје, со површина од 898,49м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

4. Пилчарник бр. 5, објект од траен карактер, приземје, со површина од 869,09м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

5. Пилчарник бр. 2, објект од траен карактер, приземје, со површина од 558,09м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

6. Пилчарник бр. 1, објект од траен карактер, приземје, со површина од 715,17м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

7. Пилчарник бр. 4, објект од траен карактер, приземје, со површина од 715,17м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

8. Пилчарник бр. 3, објект од траен карактер, приземје, со површина од 658,71м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

9. Стара млекара, објект од траен карактер, приземје, со површина од 280,00м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

10. Кафилерија, објект од траен карактер, приземје, со површина од 13,67м², со инфраструктура (електрика).

11. Сортирница и магазин, објект од траен карактер, приземје, со површина од 382,04м², со инфраструктура (електрика).

12. Фарма за несилки, објект од траен карактер, приземје, со површина од 4916,88м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

13. Стара кланица, објект од траен карактер, приземје, со површина од 27,00м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).

II. ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ-ОПРЕМА

1. Цистерна за нафта (1 број), година на производство 1980.

2. Трансформатор (1 број), година на производство 1980.

3. Универзална печка во кафилерија (1 број), година на производство 1981.

4. Опрема за живинарска фарма (1 број), година на производство 1980.

5. Опрема за пилиња (1 број), година на производство 1980.

6. Камиони за пренос на храна (1 број), година на производство 1980.

7. Приколица ТАС (1 број), година на производство 1981.

8. Телефонски апарат (1 број), година на производство 1980.

9. Биро зелено (1 број), година на производство 1981.

10. Стол (1 број), година на производство 1980.

11. Садопер дупли (1 број), година на производство 1980.

12. Стази (1 број), година на производство 1980.

13. Теписони (1 број), година на производство 1980.

14. Гардероберен орман (6 броја), година на производство 1980.

15. Столови, разни (27 броја), година на производство 1980.

16. Ормани разни (9 броја), година на производство 1981.

17. Маса за кујна (12 броја), година на производство 1981.

18. Биро (3 броја), година на производство 1981.

19. Закачалки (3 броја), година на производство 1980.

20. Ролетни (2 броја), година на производство 1981.

21. Фотели (5 број), година на производство 1980.

22. Столови (10 броја), година на производство 1980.

23. Маса (2 броја), година на производство 1980.

24. Каса (1 број), година на производство 1980.

25. Машини дигитрон (1 број), година на производство 1980.

26. Термопечка (1 број), година на производство 1980.

27. Термопечка (3 броја), година на производство 1980.

28. Бојлер 80 лит., (2 броја), година на производство 1980.

29. Рачна брусалица (1 број), година на производство 1980.

30. Апарат за заварување (1 број), година на производство 1980.

31. Бормашина (1 број), година на производство 1980.

32. Агрегат (1 број), година на производство 1980.

33. Фрижидер 410 лит., (2 броја), година на производство 1980.

34. Електро мотор (1 број), година на производство 1980.

35. Електричен шпорет (1 број), година на производство 1980.

36. Фрижидер (1 број), година на производство 1980.

37. Електричен шпорет ЕШ-4 (1 број).

38. Правосмукалка (1 број), година на производство 1980.

39. Фрижидер (1 број), година на производство 1980.

40. Пуромат (2 броја), година на производство 1980.

41. Висечки витрини (2 броја) година на производство 1980.

42. Пумпа за мотор 7,5/2 (1 број), година на производство 1980.

43. Електричен шпорет (1 број), година на производство 1980.

44. Макари за сајли (1 број), година на производство 2001.

45. Сајли (1 број), година на производство 2001.

46. Специјален кабел (1 број), година на производство 2001.

47. Пумпа за вода со штрафови и спојници (1 број), година на производство 2001.

48. Трактор ИМТ 539 (1 број), година на производство 1980.

49. Трактор ИМТ 577 (1 број), година на производство 1980.

50. Трактор ИМТ 533 (1 број), година на производство 1980.

51. Трактор ИМЗ-82 (1 број), година на производство 1981.

52. Приколка 3 т. (1 број), година на производство 1981.

53. Приколка 5 т. (1 број), година на производство 1981.

54. Приколка кипер (1 број), година на производство 1980.

55. Сортирка за јајца (1 број), година на производство 1980.

Преносот е извршен заради обезбедување на парично побарување на доверителот кое го има према должникот.

Од Основниот суд во Свети Николе, И. бр . 229/02.

Основниот суд во Свети Николе, судски број И.бр. 230/02, во правната работа на доверителот СИМАГ-ИНВЕСТ Симаг и др. ДОО Скопје, против должникот А.Д. Фабрика за сточна храна АЛФА КОРН Свети Николе, согласно член 252-б од ЗИП на ден 10.06.2002 година ја усвои спогодбата помеѓу странките за обезбе-

дување на парично побарување на доверителот спрема должникот, со која на доверителот му се пренесуваат во сопственост следните градежни објекти со инфраструктура и подвижни предмети-опрема:

I ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

1. Управна зграда и трпезарија, објект од траен карактер, приземје, со површина од 402 м², со инфраструктура (електрика).
2. Лабораторија, објект од траен карактер, приземје, со површина од 104 м², со инфраструктура (електрика).
3. Магацин за сировини, објект од траен карактер, приземје, со површина од 840 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).
4. Фабрика за сточна храна МЛИН, објект од траен карактер, со површина од 1893 м², со инфраструктура (водовод, одвод, електрика).
5. Магацин за готови производи, објект од траен карактер, приземје, со површина од 965 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).
6. Компресорска станица, објект од траен карактер, приземје, со површина од 52 м², со инфраструктура (електрика).
7. Котлара, објект од траен карактер, приземје, со површина од 93 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).
8. Машинска работилница, објект од траен карактер, приземје, со површина од 158 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).
9. Мазутара, објект од траен карактер, приземје, со површина од 19 м², со инфраструктура (електрика).
10. Дехидратор, објект од траен карактер, приземје, со површина од 844 м², со инфраструктура (водовод, одвод и електрика).
11. Стари бетонски силоси, објект од траен карактер, со површина од 308 м², со инфраструктура (електрика).
12. Нови бетонски силоси, објект од траен карактер, со површина од 393 м², со инфраструктура (електрика).
13. Челични силоси, објект од траен карактер, со површина од 402 м², со инфраструктура (електрика).
14. Пумпна станица за нафта, објект од траен карактер, приземје, со површина од 6,3 м², со инфраструктура (електрика).
15. Колска вага, објект од траен карактер, приземје, со површина од 23 м², со инфраструктура (електрика).
16. Портирница бр. 2-нова, објект од траен карактер, приземје, со површина од 53 м², со инфраструктура (електрика).
17. Портирница бр. 1-стара, објект од траен карактер, приземје, со површина од 9 м², со инфраструктура (електрика).

II ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ - ОПРЕМА

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ФАБРИКА ЗА СТОЧНА ХРАНА

1. Приемен вагон кош, О.Поле (1 број), година на производство 1976.
2. Ланчан транспортер 12 м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
3. Приемен транспортер 10 м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
4. Ланчан транспортер 10 м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
5. Собирен кош, О.Поле, (1 број), година на производство 1976.
6. Полжавест земач, УТВА (1 број), година на производство 1976.
7. Плоснат транспортер 5м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
8. Влезен засун, УТВА, (3 броја), година на производство 1976.

9. Ланчан транспортер 7м. УТВА, (2 броја), година на производство 1976.
10. Елеватор 30 м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
11. Разделник, УТВА (1 број), година на производство 1976.
12. Ланчани транспортер 5м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
13. Влезен засун, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
14. Клучна за уврекување, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
15. Рачен засун, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
16. Ланчани транспортер 7 м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
17. Ланчани транспортер 10м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
18. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
19. Елеватор 30м. УТВА (1 број), година на производство 1976.
20. Полжавест транспортер 5м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
21. Округли разделник, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
22. Клучна за уврекување, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
23. Токрака приколка УТВА, (1 број), година на производство 1976.
24. Магнетен аспиратор, Ерис, (1 број), година на производство 1976.
25. Округли разделник, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
26. Вибрационо сите, Хове, (1 број), година на производство 1976.
27. Округли разделник, УТВА, (2 броја), година на производство 1976.
28. Гравитациони цевки, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
29. Кошеви за мелење, УТВА, (12 броја), година на производство 1976.
30. Кош надчекичар, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
31. Четвороделен додавач, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
32. Варијатор, УТВА (1 број), година на производство 1976.
33. Магнетен апарат, Ерис, (3 броја), година на производство 1976.
34. Млин чекичар, УСА, (1 број), година на производство 1983.
35. Полжавест транспортер 10м. (1 број), година на производство 1983.
36. Прифатен кош, О.Поле, (1 број), година на производство 1983.
37. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), година на производство 1983.
38. Транспортери 5м. УТВА, (7 броја), година на производство 1983.
39. Кош за предсмеска, О.Поле, (2 броја), година на производство 1983.
40. Полжавест узизимач, УТВА (1 број), година на производство 1983.
41. Усипен рачен кош, О.Поле, (1 број), година на производство 1983.
42. Мешалица, УСА, (1 број), година на производство 1983.
43. Округли узизимач, УТВА, (1 број), година на производство 1983.
44. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), година на производство 1983.
45. Транспортери, УТВА, (1 број), година на производство 1983.

46. Келии за мешање, УТВА (24 броја), година на производство 1983.
47. Полжавест узизимач, УТВА, (8 броја), година на производство 1983.
48. Округли узизимач, УТВА (8 броја), година на производство 1983.
49. Автоматска вага до 300 кг. Либела, (1 број), година на производство 1983.
50. Усипен кош, О.Поле, (1 број), година на производство 1983.
51. Мешалица, УСА, (1 број), година на производство 1983.
52. Транспортери, УТВА, (1 број), година на производство 1983.
53. Полжавест узизимач 7м. УТВА, (2 броја), година на производство 1983.
54. Округли узизимач, УТВА, (4 броја), година на производство 1983.
55. Елеватор 15м. УТВА, (1 број), година на производство 1983.
56. Центрифугален вентилатор, Вентилатор, (1 број), година на производство 1983.
57. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), година на производство 1983.
58. Транспортери, УТВА, (1 број), година на производство 1983.
59. Усипни кош, О.Поле, (1 број), година на производство 1983.
60. Полжавест узизимач, УТВА, (8 броја), година на производство 1983.
61. Транспортер, УТВА, (4 броја), година на производство 1983.
62. Полжавест транспортер 7м., УТВА, (1 број), година на производство 1983.
63. Елеватор 15м. (1 број), година на производство 1983.
64. Излезен засун, УТВА, (1 број), година на производство 1983.
65. Собирен кош, О.Поле, (1 број), година на производство 1976.
66. Елеватор 30м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
67. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), година на производство 1976.
68. Излезен засун, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
69. Округли разделник, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
70. Механичка лопата, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
71. Полжавест транспортер 5м., УТВА, (1 број), година на производство 1976.
72. Вибрационо сито, УСА, (1 број), година на производство 1976.
73. Чекичар млин, УСА, (1 број), година на производство 1976.
74. Полжавест транспортер 5м. УТВА, (2 броја), година на производство 1976.
75. Додавач, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
76. Округли разделник, УТВА, (2 броја), година на производство 1976.
77. Млин чекичар, УСА, (1 број), година на производство 1976.
78. Резервоар за мос, УСА, (1 број), година на производство 1976.
79. Резервоар за приф.мос, УСА, (1 број), година на производство 1976.
80. Резервоар за складирање на мос, УСА, (1 број), година на производство 1976.
81. Лифт 750 кг. Д. Пајик, (1 број), година на производство 1976.
82. Линија за мелење Спрут, УСА, (3 броја), година на производство 1976.

83. Линија за довод на суровина, Спрут, УСА, (1 број), година на производство 1976.
84. Линија за транспортна суровина, Спрут, УСА, (1 број), година на производство 1976.
85. Долна аспирација, Вентилатор, (1 број), година на производство 1976.
86. Горна аспирација, Вентилатор, (1 број), година на производство 1976.
87. Резервоар за воздух 5м³, Унионинвест, (1 број), година на производство 1976.
88. Линија за предмете Спрут, УСА, (1 број), година на производство 1976.
89. Линија за приемна преса, Спрут, УСА, (1 број), година на производство 1976.
90. Проточна вага, Унимат, (1 број), година на производство 1976.
91. Клапнасти разделник, Там 4/4, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
92. Сило Витло, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
93. Линија чекичари, Спрут, УСА, (1 број), година на производство 1976.
94. Округли разделник 1/4, УТВА, (1 број), година на производство 1976.
95. Товарно возило, ФАП, ТИП 1616 БД-Р, (2 броја), година на производство 1981.
96. Автобус Санос 14Т4-49, 45, 50, (1 број), година на производство 1977.
97. Автомобил Опел-Corsa, (1 број), година на производство 2001.
98. Матрица, (1 број), година на производство 2001.
99. Трактор, (1 број), година на производство 2001.
100. Громобран, (1 број), година на производство 2001.
101. Напојна пумпа, (1 број), година на производство 2001.

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО МАШИНСКА РАБОТИЛНИЦА

1. Столбна бормашина, Shariah, (1 број), година на производство 1980.
2. Струг, Првوماјска, (1 број), година на производство 1989.
3. Електричен апарат за варење, Р. Кончар, (1 број), година на производство 1980.
4. Ковачка Наковална, (1 број), година на производство 1977.
5. Полско огниште, Цер Чачак, (1 број), година на производство 1978.
6. Столбна шлајферица, Електроковина, (1 број), година на производство 1980.
7. Рачна брусалица, Искра, (1 број), година на производство 1980.
8. Комплет за оксигенско заварување, Загреб, (1 број), година на производство 1980.
9. Боци за оксиген, Техногас, (2 броја), година на производство 1980.

ОСНОВНИ СРЕДСТВА - ДЕХИДРАТОР

1. Линија за дехидрирање на зелена маса, Агромет П., (2 броја), година на производство 1977.
2. Кос елеватор, Агромет-Полска, (2 броја), година на производство 1977.
3. Оаци за издувни гасови, (2 броја), година на производство 1977.
4. Сецкалица за зелена маса, БАЊ, (2 броја), година на производство 1977.
5. Вертикален силос, Полска, (2 броја), година на производство 1977.
6. Сецкалица за маса, Полска, (2 броја), година на производство 1977.
7. Корито со 5 места за полнење вреќи, (1 број), година на производство 1977.

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ЛАБОРАТОРИЈА

1. Муфолна печка, Индустрија-Загреб, (1 број), година на производство 1977.
2. Техничка вага, Техника Железник, (1 број), година на производство 1977.
3. Сушара, Сутјеска, (1 број), година на производство 1977.
4. Водена бања, Индустрија-Загреб, (1 број), година на производство 1977.
5. Дегисториум, Индустрија-Загреб, (1 број), година на производство 1977.
6. Вакуум пумпа, Индустрија-Загреб, (1 број), година на производство 1965.
7. Калориметар, Р. Кончар, (1 број), година на производство 1980.
8. Апарат за дестилација, Сутјеска, (1 број), година на производство 1980.
9. Апарат за влага, Урогох, (1 број), година на производство 1985.
10. Сушара, Сутјеска, (1 број), година на производство 1977.
11. Аналитичка вага, Техника Загреб, (1 број), година на производство 1977.
12. Работен стол кај печки, Индустрија-Загреб, (7 броја), година на производство 1977.
13. Работен стол, Индустрија-Загреб, (2 броја), година на производство 1977.
14. Работен стол, Индустрија-Загреб, (2 броја), година на производство 1977.
15. Децимална вага, Техника-Загреб, (1 број), година на производство 1978.
16. Работно биро, Младина, (2 броја), година на производство 1980.
17. Челични столици, Јадран, (4 броја), година на производство 1977.
18. Термопечка, Магнохром, (1 број), година на производство 1980.
19. Челичен стол со скај, Јадран, (2 броја), година на производство 1980.
20. Мал млин на узорци, (1 број), година на производство 1987.

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО - КОЛСКА ВАГА

1. Колска вага, Техниц-Цеље, (1 број), година на производство 1970.
2. Работно биро, Младина, (2 броја), година на производство 1975.
3. Метални столчиња, Јадран, (3 броја), година на производство 1975.
4. Термо печка, Магнохром, (1 број), година на производство 1980.
5. Витрина со стакло, Младина, (1 број), година на производство 1970.

**ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПРАВНА
ЗГРАДА-СО РЕСТОРАН**

1. Електричен шпорет, Р. Кончар (1 број), година на производство 1978.
2. Електрична фритеза, ИГО, (1 број), година на производство 1978.
3. Електричен шпорет, Р. Кончар, (1 број), година на производство 1978.
4. Електричен казан, ИГО, (1 број), година на производство 1978.
5. Машина за лупење компири, ИГО, (1 број), година на производство 1978.
6. Работно биро, Младина, (8 броја), година на производство 1978.
7. Фрижидер, Р. Кончар, (1 број), година на производство 1983.
8. Замрзнувач, Р. Кончар, (1 број), година на производство 1980.

9. Термопечка, Магнохром, (1 број), година на производство 1980.
10. Орман железен, Метална, (1 број), година на производство 1978.
11. Биро, стол, (1 број), година на производство 1978.
12. Плакар, Младина, (1 број), година на производство 1978.
13. Сметачка машина, Дигитрон, (1 број), година на производство 1978.
14. Телефонска централа, Искра, (1 број), година на производство 1978.
15. Телефонска централа, Искра, (1 број), година на производство 1978.
16. Бира, Младина, (7 броја), година на производство 1978.
17. Фотељи, Младина, (2 броја), година на производство 1978.
18. Челични столчиња, Јадран, (15 броја), година на производство 1978.
19. Правосмукалка, (1 број), година на производство 2001.
20. Косилка, (1 број), година на производство 2001.
21. Компјутер, (1 број), година на производство 2001.
22. Клима уред, (1 број), година на производство 2001.
23. Бојлер, (1 број), година на производство 2001.
24. Компјутер, (1 број), година на производство 2001.
25. Бојлер, (1 број), година на производство 2001.
26. Кварцна печка, (1 број), година на производство 2001.
27. Кварцна термо печка, (1 број), година на производство 2001.

**ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО МАГАЦИН
ЗА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ**

1. Фос вага, Speedac, (1 број), година на производство 1977.
 2. Машина за шиене вреќи, Сцале-УСА, (1 број), година на производство 1977.
 3. Подвижна трака, МЗТ, (1 број), година на производство 1977.
 4. Вага обична, Либела, (1 број), година на производство 1977.
 5. Трака за транспорт 15м. МЗТ, (1 број), година на производство 1978.
 6. Подвижна коса трака, МЗТ, (1 број), година на производство 1978.
 7. Сув полнач на електричен вилушкар, Искра 60А, (1 број), година на производство 1980.
- Преносот е извршен заради обезбедување на парично побарување на доверителот кое го има према должникот.

Од Основниот суд во Свети Николе, И.бр. 230/02.

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР**

Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги КОНТИНЕНТАЛ Дени ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "145" бр. 8, има намера да изврши намалување на основната главница. Се повикуваат сите доверители во рок од 90 дена да ги пријават своите побарувања. Друштвото е согласно врз основа на побарувањата на доверителите да им ги исплати побарувањата или да им даде гаранција. (20788)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 991/2002 од 15.07.2002 година, во регистарската вложка бр. 001727, го запиша во трговскиот регистар планот за поделба на Трговското друштво за

сточарско и поделелско производство "ЖИВИНАРСКА ФАРМА" АД увоз-извоз Прилеп, Прилеп, бул. "Гоце Делчев" бб.

Запишување План за поделба на Трговското друштво за сточарско и поделелско производство "ЖИВИНАРСКА ФАРМА" АД увоз-извоз Прилеп.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 991/2002. (21784)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 908/2002 од 15.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 001725, го запиша во трговскиот регистар планот за поделба на Трговското друштво за поделелско и градинарско производство "Мажучиште" АД увоз-извоз Прилеп, Прилеп, бул. "Гоце Делчев" бб.

Запишување на План за поделба на Трговското друштво за поделелско и градинарско производство "Мажучиште" АД увоз-извоз Прилеп, Прилеп, бул. "Гоце Делчев" бб.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 908/2002. (21785)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1016/2002 од 17.07.2002 година, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, градежништво, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз "МАКМЕРМЕР" Крстан Србакоски ДООЕЛ Битола, Битола, Довлецик бб.

Основачот Крстан Србакоски од Битола ја зголеми основната главница на друштвото во паричен влог во износ од 1.260.000,00 денари или 20.667 евра (според среден курс на денарот на НБРМ).

Вкупната основна главница на друштвото изнесува 72.202 евра или 4.402.004,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1016/2002. (21775)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1023/2002 од 25.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 008894, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за транспорт и шпедиција интер шпед на Борис Хаци Спиркоски БЕРН увоз-извоз, ДООЕЛ, Прилеп, Прилеп, ул. "Ј. Јорданоски" бр. 3/48.

Основната главница е зголемена за 798.500,00 денари во предмети по проценка.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1023/2002. (21786)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1094/2002 од 26.07.2002 година, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство на текстилна конфекција и трговија "Родон" експорт-импорт, Спиридон Гинис, ДООЕЛ-Битола, Битола, ул. "Индустриски пат" бб.

Фирма: Друштво за производство на текстилна конфекција и трговија "Родон" експорт-импорт, Спиридон Гинис, ДООЕЛ-Битола. Седиште: Битола, ул. "Индустриски пат" бб.

Предмет на упис: се врши зголемување на основната главница на ДООЕЛ во висина од 6.134,15 евра или 380.317,30 денари изразено во опрема за работа, така што сега основната главница на ДООЕЛ изнесува вкупно 902.250,28 евра или 55.939.535,96 денари, од кои 873.106,94 евра или 54.132.630,28 денари во опрема за работа и 29.143,64 евра или 1.806.905,60 денари во пари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1094/2002. (21787)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1038/2002 од 24.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 011847, ја запиша во трговскиот регистар конверзијата на основната главница на Друштвото со ограничена одговорност за производство, промет и услуги ЕНИГМА, увоз-извоз, Заштитно друштво Битола, Терминал бб, Битола.

Се врши конверзија на основната главница на друштвото изразена од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1038/2002. (21788)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1021/2002 од 11.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 012051, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник и зголемувањето на главницата на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и сообраќај СТЕЈЛА-ТРЕЈД увоз-извоз Охрид ДООЕЛ ул. "Дејан Војвода" бр. 2/28.

Се врши пристапување на содружник, истапување на содружник, отстапување на основната главница, зголемување на основачкиот удел.

Како нов содружник во ДООЕЛ пристапува Татјана Стефановска од Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 2/28.

Зголемување на основната главница за 18.250 евра или 1.113.250,00 денари.

Вкупната главница на друштвото е 20.800 евра или 1.271.350,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1021/2002. (21789)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 932/2002 од 21.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 012390, ја запиша во трговскиот регистар промената на Охридска банка АД Охрид, Охрид.

Зголемување на основната главница на Охридска банка АД Охрид, Охрид.

Зголемување на главницата на Акционерското друштво за 470.925 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 932/2002. (21790)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1050/2002 од 16.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 012400, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Стопанска банка АД Битола, ул. "Добровоје Радосављевиќ" бр. 21.

Запишување на одлуката за зголемување на основната главница и извршено зголемување на основната главница на Стопанска банка АД Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1050/2002. (21791)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 850/2002 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 001649, го запиша во трговскиот регистар намалувањето на основната главница на Угостителство и туризам ИНЕКС "ДРИМ" АД СТРУГА ул. "Борис Кидрич" бр. 51, Струга.

Запишување на намалување на основната главница и конверзија во ЕУР, измени на Статутот, упис на одлуки за разрешување и именување на членови на Надзорен одбор и Управен одбор и упис на овластено лице за застапување на Угостителство и туризам ИНЕКС ДРИМ АД Струга.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 850/2002. (21793)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1453/2002 од 28.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045405?-8-09-000, го запиша во трговскиот

регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за туризам, трговија, транспорт, угостителство и услуги УНИГ-ЛОБЕ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, с. Балиндол.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 65.12/3, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 93.02.

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници, меѓународен транспорт на стока, застапување и посредување во надворешен промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Лирум Сулејмани - управител без ограничувања.

Основач е лицето Лирум Сулејмани.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1453/2002. (12313)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1393/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045348?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги АУРА 2002 ДОО увоз-извоз Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 119-2/7.

Дејности: 01.12/1, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Содружници Чинго Лилјана и Виолета Цветковска.

Управител Виолета Цветковска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1393/2002. (12314)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1259/2002 од 8.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045214?-8-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИШО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 36/3-27.

Дејности: 21.22, 25.22, 25.23, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 53.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 51.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.40, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен транспорт и шпедиција, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со соседните земји, консигнациона и комисиона продажба, продажба на стоки од консигнационен склад, реекспорт.

Основач е Васил Трајков од Скопје.

Во правниот промет настапува во свое име и своја сметка и одговара со ситиот свој имот.

Управител без ограничување е Васил Трајков од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1259/2002. (12315)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1177/2002 од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045132?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ЕМА-ФАРМ ДОО экспорт-импорт Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 217.

Скратен назив: ЕМА-ФАРМ ДОО экспорт-импорт Тетово.

Основачи: Сади Беџети од Тетово и Елеонора Беџети од Тетово, врз основа на акт за основање бр. 01/2002 од 28.02.2002 година.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, компензациони работи, меѓународен транспорт и шпедиција, туристичко-агенциски работи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Тацидин Заими, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1177/2002. (12316)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 996/2002 од 4.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044952?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец на Прометот на мало со мешовита стока ЕМАЦ ТП Поповска Трајан Даница, с. Петралица, Ранковце.

Дејности: 52.11 - трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12 - друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, 52.44/4 - трговија на мало со останати производи за домаќинство.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Поповска Трајан Даница - управител без ограничувања.

Содружник е Поповска Трајан Даница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 996/2002. (12317)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 995/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044951?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИСЕЦ-ТРЕЈД ДООЕЛ Експорт-Импорт, с. М. Речица, Тетово.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 55.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведуваче на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Реџеп Мисими - управител без ограничувања.

Единствен содружник е Реџеп Мисими.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 995/2002. (12318)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1332/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045287?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец (тп) на Промет на мало со обувки ВИМЕК ТП Седат Ракип Бериша Шопинг центар „Фемели Шоп“ бб, Скопје.

Дејности: 52.43 - трговија на мало со обувки и предмети од кожа, 52.12 - друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, 52.62 - трговија на мало со стоки на тезги и пазари.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Седат Ракип Бериша - управител без ограничувања.

Содружник е Седат Ракип Бериша.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1332/2002. (12319)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1162/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045117?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги БАНКЕР ДООЕЛ Неготино, ул. „Ставре Ставрев“ бр. 5.

Се врши основање на ДООЕЛ.

Називот на фирмата на друштвото гласи: Друштво за производство, трговија и услуги БАНКЕР ДООЕЛ.

Седиштето на друштвото е на ул. „Ставре Ставрев“ бр. 5, Неготино.

Основач и управител на друштвото е г-ѓа Емилија Павлетик од Неготино со стан на ул. „Ставре Ставрев“ бр. 5.

Основачот обезбедува основачки удел во друштвото во паричен износ од 161.500,00 ден., или 2.650,00 евра кој се состои од основни средства, односно опрема и апарати.

Друштвото во внатрешниот трговски промет ќе ги извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.81, 15.93, 15.94, 25.11, 25.12, 25.13, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.84.

Во надворешниот трговски промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СРЈ, Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки и услуги, шпедиција, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Содружникот не одговара за обврските на друштвото, а ризикот од работењето го сноси во висина на неговитот основачки удел.

Друштвото престанува да постои кога се исполнети условите од чл. 207 од ЗТД.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1162/2002. (12320)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 79/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044036?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво во облик на ДООЕЛ на Трговско-издавачко друштво ЕВРО-БАЛКАН ПРЕСС ДООЕЛ - Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 63, Скопје.

Друштвото е основано со Изјава за основање донесена на ден 22.12.2001 година, а единствен содружник е: „Интернационален центар за европакс култура Евро-Балкан“ од Скопје, ул. „Плоштад Македонија“ бр. 33.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.16, 51.18, 51.19, 51.43, 51.47, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.61, 72.60, 72.30, 74.13, 74.40, 74.81, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски правни лица, посредување во надворешнотрговскиот промет, консигнација.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ема Маркоска-Милчин - управител, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 79/2002. (12321)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1551/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045503?-8-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕЛА-МИ ДООЕЛ Кавадарци, ул. „Западен Булевар“ бб.

Единствен содружник на друштвото е Весна Шошев од Кавадарци, со основачки влог од 163.300,00 ден., противвредност од 2.677 евра, во основни средства.

Дејности: 01.11/1, 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 45.21/1, 45.22, 45.34, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.44, 52.45, 52.63, 52.72, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 70.31, 70.32, 71.31, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, надворешно-трговски промет на прехранбени производи, надворешно-трговски промет на непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.

Весна Шошев - управител без ограничување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1551/2002. (12322)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1291/2002 од 3.4.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045246?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Продавница за текстил, облека, обувки и предмети од кожа ФАМКО ТП Момчило Светозар Новакоски Н. Циглана-2 бр. 64, Гостивар.

Дејности: 52.41 - трговија на мало со текстил, 52.42 - трговија на мало со облека, 52.43 - трговија на мало со обувки и предмети од кожа.

Во правниот промет со трети лица, управителот Новакоски Момчило настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Основач на фирмата како трговец-поединец ТП е лицето Новакоски Момчило од Гостивар, Н. Циглана-2 бр. 64.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1291/2002. (12323)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1667/2000 од 10.04.2000 година, во регистарската влошка бр. 02026826?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец-поединец на Трговија на мало со стоки на тезги на пазари ТП - Трговец-поединец ДИКИ Шукри Абдулкадар Демиров Кавадарци, ул. „Зелен Пазар“ бр. 2.

Основач на ТП-Трговец-поединец е Шукри Абдулкадар Демиров.

Дејност: 52.62.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управител на трговецот-поединец е Шукри Абдулкадар Демиров, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1667/2000. (12324)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1683/2000 од 10.04.2000 година, во регистарската влошка бр. 02026830?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец-поединец на Тр-

говија на мало со стоки на тезги на пазари ТП-Трговец-поединец АНЕ Сабрије Фаик Омерова Кавадарци, ул. „Зелен Пазар“ бр. 2.

Основач: Сабрије Фаик Омерова.

Дејност: 52.62.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управител на трговецот-поединец е Сабрије Фаик Омерова, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1683/2000. (12325)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 120/01 од 2.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039370?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги МИЛИ-2001 ДООЕЛ експорт-импорт с. Боговиње-Боговиње.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 74.20/1, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Јасмин Емши од с. Боговиње-Боговиње, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Основач: Јасмин Емши од с. Боговиње-Боговиње.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 120/01. (12326)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1619/2002 од 10.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045570?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство, трговија и услуги ЉИЉА ДООЕЛ Скопје, ул. „Прохор Пчински“ бр. 916.

Основање на Друштво за угостителство, трговија и услуги ЉИЉА ДООЕЛ Скопје, ул. „Прохор Пчински“ бр. 916.

Основач е Халил Бислими од Скопје, ул. „Прохор Пчински“ бр. 916.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11,

55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.33, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Халил Бислими - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1619/2002. (12327)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1290/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045245?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Такси превоз Никола Арбир Малејевски НИКО-М ТП Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 95/5.

Дејност: 60.22 - такси превоз.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во правниот промет е Никола Малејевски - управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1290/2002. (12328)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 9/2002 од 25.07.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани во овој суд го запиша Здружението на граѓани „Јавор“ од Н. Дојран, со седиште во Нов Дојран.

Основни цели и задачи на здружението се: да врши здружување и општествено организирање на граѓаните на Република Македонија во однос на прибирање и распоредување на неопходната социјална помош на граѓаните и семејствата на кои им е потребно давање на предлози и сугестии од областа на социјалната политика, соработка со останатите домашни и странски здруженија заради ублажување на тешката материјална и социјална положба на нашите граѓани, уредување на земјишта, пошумување, чистење и уредување на брегот на Дојранското Езеро и негова заштита од загадување. Здружението ќе организира акции за прибирање на паричната и материјална помош, ќе остварува соработка со Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, фондовите и другите органи, установи и организации.

Лице овластено за застапување е Никола Џинев од Н. Дојран.

Од Основниот суд во Гевгелија. (22054)

Основниот суд во Прилеп, со решение Згф. бр. 24/2002 од 22.07.2002 година, изврши упис на основањето на Здружението на граѓани Клуб за мал фудбал „Паскалин-Гевгелија“-Прилеп во судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации.

Основни цели и задачи на здружението се: изградување на членот на клубот како слободна и творечка личност во нашето општество, обезбедување на постојан развој на фудбалскиот спорт преку масовно вклучување

на младите, соработка со други фудбалски клубови и организации од таа област и пошироко од спортот во општината и надвор од неа, формирање на личности кои ќе можат да се вклучат во сите дејности на човековото живеење, грижа за обезбедување на материјални услови за развој на фудбалскиот спорт, активност во рамките на Општинскиот фудбалски сојуз-Прилеп и Фудбалскиот сојуз на Македонија и други.

Седиштето на здружението-клубот е во Прилеп, ул. „Киро Паймакоски“ бр. 34, а истиот се организира и дејствува на територијата на општина Прилеп и пошироко.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е неговиот претседател Пејчо Илиев од Гевгелија, ул. „Кочо Рацин“ бр. 7.

Од Основниот суд во Прилеп. (22055)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 13/2002 од 10.04.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Сојуз на студенти при Факултетот за биотехнички науки Битола, ул. „Прилепска“ бб.

Од Основниот суд во Битола. (22106)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 15/2002 од 03.04.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на лицето овластено за застапување на Спортското риболовно друштво Црна Река-Битола.

Лице овластено за застапување е Петровски Никола. Му престанува овластувањето за застапување на Темелковски Владо.

Од Основниот суд во Битола. (22107)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 1/2002 од 14.01.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение за лековити растенија ГЛОГ-Битола, ул. „Свети Наум“ бр. 19.

Од Основниот суд во Битола. (22108)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 3/2002 од 14.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на студентите на Виша медицинска школа Битола-Сојуз на студенти при Виша медицинска школа Битола, ул. „Партизанска“ бб.

Од Основниот суд во Битола. (22110)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 5/2002 од 11.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Хуманитарното здружение на Египћаните АМОН РА Битола.

Од Основниот суд во Битола. (22111)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 7/2002 од 25.02.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Хуманитарното здружение на медицински сестри, техничари и акушерки 12-ти Мај-Битола.

Од Основниот суд во Битола. (22113)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 9/2002 од 04.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани: Менаџмент асоцијација за развој на претприемништвото МАРП Битола, ул. „Климент Охридски“ бр. 25/19.

Од Основниот суд во Битола. (22116)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 10/2002 од 29.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Авто-мото Картинг клуб ПРЖО Битола, ул. "Шералти" бб.

Од Основниот суд во Битола. (22117)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 11/2002 од 29.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Фудбалскиот клуб КОСМОС с. Будаково, Битола.

Од Основниот суд во Битола. (22118)

Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 12/2002 од 15.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Граѓанското здружение за демократија, мир и толеранција АУРОРА Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 8.

Од Основниот суд во Битола. (22120)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 27/2002 од 7.08.2002 година, изврши упис на основањето на Здружението на граѓани "МЛАДИНСКИ ФОРУМ" - Прилеп во судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации.

Основни цели и задачи на Здружението се: да биде хумано, неполитичко и доброволно здружение, во кое што се здружуваат граѓаните како единки, други здруженија и друштва, притоа развивајќи ги демократските и граѓанските права и дијалогот помеѓу младите и другите субјекти во општеството во согласност со законот и Уставот на Република Македонија; активна соработка со организациите и институциите за зголемена ефикасност во работата и исполнување на целите на "Младинскиот форум", како и рамноправно учество во изработка на заеднички проекти, иницијативи и акции; справување со загрозеноста на правото на живот, како и запазување на меѓународно донесените конвенции и норми за човекови права, меѓу кои и конвенцијата за правата на детето; градење на довербата и почитување на сите припадници на македонската нација, без разлика на нивната етничка, религиозна, верска или друга припадност; социјализација на младите на кои истата им е загрошена; заштита и унапредување на животната средина во која живееме; развивање на европската ориентација помеѓу младите во Република Македонија; развивање на комуникацијата, како и зближување на "Младинскиот форум" со младите и другите субјекти на македонците од дијаспората; промовирање на културата и културната традиција и поттикнување на младите творци за успешно презентирање на македонската младина во светски рамки; едуцирање на граѓаните, пред сè на младите, за теми од секојдневниот и пороците, како и теми за подобрување на животниот стандард и животната култура; помагање и загрижување на лицата со посебни потреби и инвалидизирани лица; и иницијативи и едукации за зголемување на степенот на демократија, зголемување на политичката култура и зголемување на меѓуетничката толеранција.

Седиштето на Здружението е во Прилеп, во населбата "Точила II", зграда Е1/2/12, а истото ќе делува на територијата на Република Македонија.

Лице овластено за застапување и претставување на Здружението е неговиот претседател Кире Тинтоски од Прилеп, со живеалиште во населбата "Точила II", зграда Е1/2/12, во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 27/2002. (22170)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 23/2002 од 8.08.2002 година, во судскиот регистар на Здруженијата на граѓани и фондации изврши упис на промената на овластеното лице за застапување на Друштвото за наука и уметност - Прилеп, чие основање е за-

пишано со правосилно решение на Основниот суд во Прилеп Рег. ЗГФ. бр. 21/99 од 16.01.1999 година, на начин што на местото на досегашното овластено лице за застапување и претставување на Друштвото за наука и уметност - Прилеп, односно неговиот досегашен претседател примариус д-р Круме Соколки од Прилеп, се запишува како овластено лице за застапување и претставување на Друштвото за наука и уметност - Прилеп, неговиот новоизбран претседател д-р Дукадин Камшикоски од Прилеп, со живеалиште во населбата "Димо Наредникот" во Прилеп, зграда А1, стан 10, Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 23/2002. (22171)

Основниот суд во Кочани, со решение ЗГФ. бр. 19/2002 од 1.08.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани на трговци на мало "Шопинг центар" Кочани, ул. "Маршал Тито" бб.

Овластено лице за застапување на Здружението е Љупчо Димитриев од Кочани, ул. "Бел камен" бр. 6, претседател на Здружението.

Работата и активностите на Здружението се однесуваат на следните цели и задачи: да ги поврзува и организира своите членови во развојот на трговијата на пазарите во своето место; да ги проширува знаењата на своите членови од областа на трговијата; да остварува соработка со други здруженија и сојузни државни институции за решавање на проблемите од областа на делувањето; да ги заштитува општите, поединечните и професионалните интереси на членовите; да организира пазари на половна стока и панаѓури, заеднички настап за решавање на инфраструктурата, размена на искуства за подобрување на квалитетот на работата и постигнување на подобри резултати во работењето; да организира средби, натпревари и соработка со други организации и здруженија и поттикнување, омасовување, развој и унапредување на приватната иницијатива.

Здружението на граѓани на трговци на мало "Шопинг центар" Кочани, ул. "Маршал Тито" бб, стекнува својство на правно лице на ден 1.08.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, ЗГФ. бр. 19/2002. (22223)

Основниот суд Скопје II - Скопје, во регистарот на странските организации што се води пред судот го одобри уписот за промена на овластено лице за застапување на подружницата на Малтешка служба за помош во Скопје, на Малтешката хуманитарна организација - Оддел за странство со седиште во Келн - Германија.

Се врши промена во изреката на решението донесено од овој суд I. Рег. зт. бр. 4/99 од 26.11.1999 година, огласено правосилно на 11.12.1999 година во став III каде што е наведено: лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација - Малтешка хуманитарна организација, оддел за помош за странство во Република Македонија е г-дин Томас Ројтер роден во Мунстер - Германија, германски државјанин па треба да стои: За овластено лице што ќе ја застапува подружницата на странската организација - Малтешка хуманитарна организација, оддел за помош за странство во Република Македонија - Скопје се именува г-дин Томас Дистелхорт - Редлих - од Штактхатен, Германија роден на 17.07.1963 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22219)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 67/02 од 27.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ФИДЕЛУСИО" експорт-импорт ц.о. Скопје, со седиште на ул. "Радишанска" бр. 17/1-5, со жиро сметка бр. 40120-601-344751,

како и број на регистарска влошка 1-32746-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ФИДЕЛУ-СИО" експорт-импорт д.о. од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21887)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 203/02 од 1.08.2002 година, над ППТУ "МИ-ТЕК" Ресен, со дејност услужна и жиро сметка 40310-601-29317, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22056)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 15/2000 од 9.07.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ЗЗ Санто Горѓиев с. Аргулица.

За стечаен судија е определена Лидија Тодоровска.

За стечаен управник е определен Спасе Јакимов дипломиран економист од Штип, ул. "5-ти конгрес" бр. 6-г.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите различни права:

- на подвижни предмети и права на должникот,
- на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување.

Испитното рочиште ќе се одржи на 18.09.2002 година во 10 часот во соба бр. 6 во Основниот суд во Штип.

Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови спрема стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Штип. (22057)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 201/02 од 6.08.2002 година, над Трговското друштво за производство, трговија и услуги Стаматова Снежана "Маком - Бис" - Битола, увоз-извоз ДООЕЛ, ул. "К. Шапкарев" бр. 60, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-65027, при Агенција за блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22105)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 20/2000 од 7.08.2002 година, наместо досегашниот стечаен управник над стечајниот должник АД "Фринко" од Битола, го определи Константин Христов од Битола, ул. "Илинденска" бр. 99, број на телефон 221-423.

Од Основниот суд во Битола. (22172)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 446/97 од 7.08.2002 година, наместо досегашниот стечаен управник над стечајниот должник ДОО "Прех-Бит" - Битола, го определи Костадин Христов од Битола, ул. "Илинденска" бр. 99, број на телефон 221-423.

Од Основниот суд во Битола. (22221)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2246/2002, објавува дека Друштвото ПЕШ-КО-МЕРИЦ Кирил Василев ДООЕЛ ул. "Лука Геров 9" бр. 2, Скопје и жиро сметка бр. 300000000148058 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21777)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд Г. Л. бр. 179/2002 од 02.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "НМИ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Тоне Томашиќ" бр. 25/2-16 и жиро сметка 40100-601-211618.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21796)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 158/2002 од 20.05.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за професионално оспособување и вработување на инвалиди "ТАРИКОМ" п.о. од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 77/1-33, со жиро сметка 40100-603-18561.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21798)

Ликвидаторот Снежана Гајиќ од Скопје, бул. "Илинден" бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 416/2001, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ЈО-КИ ПРОМЕТ Киро ДООЕЛ експорт-импорт, со жиро сметка бр. 40100-601-352115 отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од објавувањето на последната објава.

Од ликвидаторот. (21827)

Ликвидаторот Снежана Гајиќ од Скопје, бул. "Илинден" бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 441/2001, објавува дека Друштвото за промет и услуги М-Г Часле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-412501 отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огла-

сот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од објавувањето на последната објава.

Од ликвидаторот. (21828)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I. Л. бр. 357/2001 донесено од овој суд на 27.06.2002 година е завршена ликвидацијата над Здравствената организација Аптека М-МЕДИКА-Скопје, со седиште на ул. “Фредрик Шопен“ бр. 2, со жиро сметка бр. 40100-603-30762 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21878)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II. Л. бр. 202/2002 од 04.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Задружно претпријатие за услуги, производство и промет “ЕЛАН“ ДОО од Куманово, ул. “Тане Георгиевски“ бр. 12, со жиро сметка 23000000002565.

За ликвидатор се определува лицето Цветановска Миска од Скопје, ул. “Илинденска“ бр. 77/6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до должникот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21890)

Ликвидаторот Искра Секуловска од Скопје, ул. “Сава Ковачевиќ“ бр. 47/3-47, тел. 771-617, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 3543/2002 од 20.06.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги СТАР-ТЕЛ Тома ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. “Коста Новаковиќ“ бр. 4-8, Скопје, со жиро сметка бр. 210045612520176 депонент на Тутунска банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21927)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 153/2002 од 28.05.2002 година над Претпријатието за промет на големо и мало “МЕР-ЦЕДЕС-ПРОМЕТ“ увоз-извоз Ц.О. Гостивар, со седиште на ул. “Млаки“ бр. 9-а, се спроведува ликвидација.

За ликвидатор се определува лицето Букурје Мустафи од Гостивар, ул. “Млаки“ бр. 413.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21931)

Ликвидаторот Доковски Трифун од Скопје, ул. “Трајко Китанчев“ бр. 32, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 3282/2002, објавува дека Друштвото за внатрешен и надворешен промет ФОНИ-КОМПАНИ Трифун ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. “Трајко Китанчев“ бр. 32, со жиро сметка бр. 300000000852084 при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (21990)

Ликвидаторот Неделков Борис од Скопје, ул. “Стрезово“ бр. 26-б, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 2735/2002 од 20.05.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ПРО-ФЕСИОНАЛ Мазлум ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. “2-ра Македонска бригада“ бр. 24/3 и жиро сметка бр. 290100000015857 отворена при Тетекс банка Филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22001)

Ликвидаторот Никола Мерцановски од Скопје, ул. “Даме Груев“ бр. 1-4/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 2584/2002, објавува дека Друштвото за производство и трговија МИМИ-ТРЕИД ДООЕЛ Скопје, бул. “Партизански одреди“ бр. 151-3-11 и жиро сметка бр. 200000024925791 отворена при Стопанска банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од објавувањето на последната објава.

Од ликвидаторот. (22029)

Ликвидаторот Николовски Зоран од Скопје, ул. “Сава Ковачевиќ“ бр. 447, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 3614/2002, објавува дека Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ИДЕ-АЛ-ИНЖЕНЕРИНГ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз, со жиро сметка бр. 300000000559823 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22043)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. “АВ-НОЈ“ бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 3204/2001, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЛАТОМИР Златко ДООЕЛ Скопје и жиро сметка бр. 300000000798249 отворена при ЗПП Филијала-КБ Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22045)

Ликвидаторот Томановски Ацо од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 3686/2002, објавува дека Друштвото ДПП Рам интернационал ДООЕЛ, со жиро сметка бр. 200000007396242 отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22046)

Ликвидаторот Илија Ристески од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 4-3/4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, како регистарски суд, со решение П. Трег. бр. 3063/2002, објавува дека Јавното трговско друштво за промет со стоки и услуги "МИКИ-ТРЕЈД" Димитар Гацевски и др. увоз-извоз, со жиро сметка бр. 210-0481906301-17 отворена при Тутунска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (22048)

Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. "Живко Чало" бр. 92, тел. 031/29-535, 070/534-696, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3850/2002, објавува дека ТД под назив: Друштво за производство и трговија на големо и мало ГОЕЛ-ПРОМЕТ Гордана и Бранкица ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Вараждинска" бр. 15 и жиро сметка бр. 510-0000001211-65 отворена при ЗПП Филијала-Куманово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (22050)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 197/2002 од 12.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ДОО "СИГНУМ" за производство, промет и услуги експорт-импорт-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 72а/16 и жиро сметка 40100-603-26406.

За ликвидатор се определува лицето Ристовски Жарко од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 72-а/16.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до должникот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22051)

Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 52/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3568/2002 од 04.07.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија, туризам и услуги ЈЕ-ТОНКОМЕРЦ Агим ДООЕЛ експорт-импорт-с. Лојане, Липково и жиро сметка бр. 40900-601-36152, е во ликвидација (тел. за контакт: 031/413-464, 070/539-118).

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (22097)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л. бр. 139/2002 година од 2.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "МАЦ КОМЕРЦ 93" ДОО увоз-извоз Скопје, село Кадино Село и жиро сметка 40110-601-229037.

За ликвидатор се определува Алексик Срѓан од Скопје, ул. „Железничка“ бр. 30.

Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од кој неможе да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22090)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Л. бр. 365/2001 донесено од овој суд на 15.05.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за трговија и услуги "БОРО ТРЕЈД" увоз-извоз ДОО - Скопје, со седиште на ул. "12" бр. 25, село Петровец и жиро сметка 40110-601-373689 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22149)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Л. бр. 355/2001 донесено од овој суд на 15.05.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за производство и внатрешен промет "УРУ-МОВИ" ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Народен фронт" бр. 5/1-62 и жиро сметка 40100-601-360509 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22150)

Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3052/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ДАРКО КОМЕРЦ Мецит ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Горѓи Поп Христов" бр. 9/2-5 и со број на жиро сметка 300000001128728 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22147)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште: катастарска култура нива на КП. бр. 643 во м.в. "Под Корија" класа 5 во површина од 2408 м²; нива на КП. бр. 1019 во м.в. "Пепелиште", класа 4 во површина од 1501 м² и пасиште на КП. бр. 1513/3 во м.в. "Чуки", класа 3 во површина од 4913 м² сите заведени во Поседовен лист број 9 за КО Ропотово, за цена од 60.000,00 денари, сопственост на Мицкоска Ева од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 82.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓиоски" бб. (22334)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр.

2715/5 и 2715/1, лозје трета класа во место викано "Блатина" со површина од вкупно 1593 м² КО Мирковци, дека сосопствениците Кајевик Стојанка и Кајевик Душко со живеалиште во Радишани ул. "1558" бр. 34, Скопје ги продаваат наведените парцели по цена од 300 денари по еден метар квадратен. Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено со Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (22255)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Кадино, на КП 83/1 и 84/1, на м.в. "Пирамида", ниви 5 класа, во површина од 414 м², за цена од 300,00 денари за метар квадратен, сопственик Лазаревски Живко.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77 б. (22256)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик парцела бр. 386 во м.в. "Попкина Нива", нива со површина од 3021 м² во КО Чифлик, сопственост на Трпковски Александар од Демир Капија, ул. "Првомajsка" бр. 38а. Цена на продажба 45.678,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (22052)

Се продава земјоделско земјиште заведено во Поседовен лист бр. 24 за КО Воѓани парцела 801, м.в. "Самурје", нива класа 3, со површина од 3503 м², сопственост на Благодушевски Урош од с. Воѓани, купопродажната цена изнесува 35.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески од Прилеп, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8. (22053)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 1959 во м.в. "Тополка", класа 3, со површина од 2757 м² по Имотен лист бр. 3868 за КО Варош, сопственост на Димоски Душан Томислав од Прилеп, ул. "Браќа Шемкоски" бр. 33, за купопродажна цена од 50,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Стојаноска Елизабета од Прилеп, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2. (22096)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 110/2-15 нива од 4 класа во м.в. "Долни Лак", со површина од 1250 м², цела КП бр. 111-15, нива од 4 класа во м.в. "Долни Лак", со површина од 1800 м², запишана во Поседовен лист бр. 469 за КО Галате, сопственост на Идризоглу Сабахаттин и Мемиши Талха, двајцата од с. Вратчиште, за купопродажна цена од 285.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (22173)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 21-15 нива од 4 класа во м.в. "Горно Клуково", со површина од 4120 м², запишана во Поседовен лист бр. 60 за КО Топлица, сопственост на Бајрами Амета Берзат од с. Топлица, за купопродажна цена од 510.800,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (22174)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 80/719 идеален дел КП бр. 4316-74-1 нива од 1 класа во м.в. "Млака", која целата е во површина од 5411 м², запишана во Поседовен лист бр. 6541 за КО Гостивар, сопственост на Максоти ж Флорим Шинциле од Гостивар, кеј "Вардар" бр. 124, за купопродажна цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (22175)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 168-24 нива од 5 класа во м.в. "Шуљанка", со површина од 2000 м², запишана во Поседовен лист бр. 560 за КО Добридол, сопственост на Руфати Сами Насуф од с. Добридол, за купопродажна цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и со-

седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (22176)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 34/4 ов. градина од 5 класа во м.в. "Под Ограде", со површина од 300 м², запишана во Поседовен лист бр. 913 за КО Вруток, сопственост на Ибраими Реџепа Нешат, Ибраими Реџепа Јусуф и Ибраими Реџепа Кефли, сите од Мердита, Вруток, за купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (22177)

Се продава земјоделско земјиште заведено во Имотен лист бр. 247 за КО Кадино Село парцела 1745 ливада класа 4, м.в. "Гулејца", со површина од 2293 м², сопственост на Самарциоски Благоја од Прилеп, ул. "Борка Влачарот" бр. 25 и земјоделско земјиште сопственост на Самарциоски Ристо од с. Кадино Село, парцела бр. 1746 нива класа 4, со површина од 2134 м², заведена во Имотен лист бр. 79 за КО Кадино Село, купопродажната цена за метар квадратен изнесува 20,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бобе Дамески од Прилеп, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8. (22178)

Се продава земјоделско земјиште КО Марена, КП бр. 1791, план 010, скица 007, м.в. "Овица", културанива, класа 4, со вкупна површина од 2365 м², сопственост на Менча Недева од Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 178 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарциев од Кавадарци, ул. "Блажо Алексов" бб. (22179)

Се продава земјоделско земјиште нива во м.в. "Лозја" на КП бр. 374, со површина од 4152 м², класа 5 во КО Јакреново, сопственост на Броња Касим, Асим и Емро од с. Лажани, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ",

писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. "Илинденска" бб. (22224)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16, членовите 17 до 34 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002-СВБ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачателот е Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е реконструкција на водоводната инсталација и уредување на санитарни јазли на два ката (3 и 4) во Воената болница во Скопје. Видот на работата и елементите кои се набавуваат се дадени во тендерската документација-предмерот.

1.3. Рок за изведување на сите предвидени работи е максимум 90 дена од денот на воведувањето во работата.

1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност.

1.5. Понудата не е делива.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана, бул. "Климент Охридски" бр. 15, секој работен ден од 08,00 до 10,00 часот, соба бр. 4, во време на траењето на јавниот повик, без надоместок.

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, сите останати ќе бидат отфрлени.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Цени за секоја позиција од спецификацијата и вкупна цена на понудата со засметан ДДВ во денари.

3.3. Начин и услови на плаќањето.

3.4. Рок за целосно извршување на работите.

3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведувачи.

3.6. Гаранција за квалитетот.

3.7. Рок на важноста на понудата.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Понудувачот треба да приложи заверена на нотар, или оригинална документација согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни набавки и тоа:

- извод од регистрација на дејноста;

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста и

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.2. Основен критериум за избор на најповолниот понудувач согласно со член 27 од Законот за јавни набавки е цената.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудата во затворено плико се доставува преку архива или преку пошта на адреса на Министерството за одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. "Орце Николов" бб, со назнака во горниот лев агол "понуда не отворај", јавна набавка бр. 01/2002-СВБ, соба бр. 512. Пликот не смее да биде со ништо обележано со што ќе се констатира понудувачот.

Во ова плико се ставаат други две плика и тоа: првото со назнака "документација", кое во себе ја содржи документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за јавни набавки и второто со назнака "понуда", кое во себе ја содржи тендерската документација со други пропратни елементи.

6. РОКОВИ

6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во јавните гласила.

6.2. Отворениот повик ќе се објави во "Службен весник на РМ" и дневните весници "Нова Македонија" и "Дневник". Рокот за прибирање на понудите тече од последната објава во средството за јавно информирање.

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши првиот работен ден по истекот на 20 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" со почеток во 10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. "Орце Николов" бб, во присуство на претставниците на понудувачите.

6.3. Заинтересираните ќе можат да добијат информации, лично на адреса на Министерството за одбрана, или по телефон 28 21 01 или 28 25 97.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 02/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/210 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на готови лекови за потребите на Воените амбуланти.

Набавката е делива.

II. Список на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.

3. Начин и услови на плаќање.

4. Рок на испорака.

5. Производител, потекло и рок на употреба најмалку 1 (една) година на понудените средства.

6. Сите понудени готови лекови да имаат одобрение за ставање во промет согласно член 6 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала. Одобренијата за ставање во промет кои не се објавени во "Службен весник на РМ" до 31.12.2001 година, да се достават во копија во прилог на понудата.

7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар;

- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;

- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар и да не бидат постари од 6 месеци.

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: цена 80 бода, начин на плаќање 10 бода и рок на испорака 10 бода.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или лично да се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 11.09.2002 година во 12 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 02/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/212 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на готови лекови за потребите на Воената болница.

Набавката е делива.

II. Список на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.

3. Начин и услови на плаќање.
4. Рок на испорака.
5. Производител, потекло и рок на употреба најмалку 1 (една) година на понудените средства.
6. Сите понудени готови лекови да имаат одобрение за ставање во промет согласно член 6 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала, освен оние готови лекови за кои не е издадено ниту едно одобрение за ставање во промет во Република Македонија. Одобренијата за ставање во промет кои не се објавени во "Службен весник на РМ" до 31.12.2001 година, да се достават во копија во прилог на понудата.
7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар;
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;
- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар, а документите од алинеи 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 месеци.

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: цена 80 бода, начин на плаќање 10 бода и рок на испорака 10 бода.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или лично да се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 10.09.2002 година во 12 часот во просториите на Воената болница.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набавки-пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/213 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на медицински прибор, завоен материјал, материјали од гума и пластика и останати потрошни СнМС, хемикалии и средства за дезинфекција за потребите на Воената болница.

Набавката е делива.

II. Список на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.
3. Начин и услови на плаќање.
4. Рок на испорака.
5. Производител, потекло и рок на употреба најмалку 1 (една) година на понудените средства.
6. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар;
- техничко-технолошки бонитет согласно член 25 од Законот за јавни набавки;
- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар и да не биде постара од 6 месеци.

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач согласно член 27 став 2 од Законот за јавни набавки: цена 80 бода, квалитет 10 бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или лично да се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 10.09.2002 година во 14 часот во просториите на Воената болница.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5645/2 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на масло за горење за потребите на здравствените организации и тоа:

- а) мазут,
- б) екстра лесно - ЕЛ.

3. Спецификацијата со количествата и видот на материјалите што се предмет на набавката, здравствените организации и седиштето на здравствените организации дадени се во тендерската документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, соба бр. 15, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот.

5. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно, според доставен план на добавувачот.

6. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Право на учество имаат сите правни и физички лица во Република Македонија.

8. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот на нејзиното поднесување.

9. Понудата е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
- цена по единечна мера - франко здравствена организација со сите давачки и истовар,
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет) издаден од Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени придонеси, даноци и други јавни давачки (член 24 од Законот за јавни набавки).

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,

- опис на технички постројки и расположиви соодветни средства за транспорт,

- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на препаратите што се нудат.

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

5. Сертификат за квалитет.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 2.09.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

Под исти услови, предност ќе имаат понудите кои нудат подолг рок на плаќање.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за учество на повик бр. _____.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 2.09.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 2.09.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавката на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед), што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 02-5643/2 СО ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје.

2. Предмет на набавката е јаглен за потребите на здравствените организации и тоа:

- а) ниско калоричен,
- б) средно калоричен - сушен.

3. Спецификацијата со количествата и видот на материјалите што се предмет на набавката, здравствените организации и седиштето на здравствените организации дадени се во тендерската документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, соба бр. 15, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот.

5. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно, според доставен план на добавувачот најдоцна до 15.10.2002 година.

6. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Право на учество имаат сите правни и физички лица во Република Македонија.

8. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од денот на испораката.

9. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат,
- цена по единична мера - франко здравствена организација со истовар,
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет) издаден од Централниот регистар (член 24 од Законот за јавни набавки).

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (член 24 од Законот за јавни набавки).

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,

- опис на технички постројки и расположиви соодветни средства за транспорт,

- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место, најдоцна до 30.08.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 30.08.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 30.08.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавката на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед), што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на опрема, стоки, вршење услуги, материјални права и за инвестиции во градежни работи во Министерството за образование и наука, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/02 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА И ДРЖАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за образование и наука, ул. "Димитрија Чуповски" бр. 9, 1000 Скопје.

1.2. Предмет на набавката: педагошка документација за основните и државните средни училишта на Република Македонија.

1.3. Обем на набавката:

а) за основните училишта:

Одделенски дневници: 7.129 на македонски јазик; 3.129 на албански јазик и 266 на турски јазик. Главна книга на учениците: 317 на македонски јазик, 174 на албански јазик и 21 на турски јазик. Дневник за работа на воспитна група (забавиште): 569 на македонски јазик; 47 на албански јазик и 14 на турски јазик.

б) за државните средни училишта: дневник на паралелката: 2.605 на македонски јазик; 507 на албански јазик и 27 на турски јазик. Главна книга на учениците: 2.521 на македонски јазик; 527 на албански јазик и 27 на турски јазик. Главна книга на завршен испит: 222 на македонски јазик; 47 на албански јазик и 4 на турски јазик.

1.4. Набавката е делива.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност.

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Педагошката евиденција и документација треба да биде изработена согласно одредбите од Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во основното училиште и Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта ("Службен весник на РМ" бр. 56/2002).

Дневникот за работа на воспитна група(забавиште) треба да биде изработена согласно одредбите од Правилникот за педагошката евиденција и документација и за начинот на нивното водење и издавање во организациите за згрижување и воспитание и во основните училишта ("Службен весник на СРМ" бр. 30/84 и 18/85).

Доставувањето на педагошката евиденција и документација е од страна на избраниот понудувач до подрачните единици на Министерството за образование и наука по список кој може да се подигне.

Педагошката евиденција и документација треба да биде изработена согласно следните технички карактеристики:

- хартија-бездрвна, бела 80 грамска,
- повез-тврда со хампласт,
- боја на текстот-еднобојна,
- поврзување на листови-со шиене,
- во средишниот дел листовите да бидат продупчени и поврзани со црвено-жолт емственик-конец.

Понудувачите на денот на отворањето на понудите треба да достават примерок од педагошката евиденција и документација за која доставуваат понуда, заради утврдување на квалитетот.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Обем и количина на набавката.

3.3. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, изразена во денари. Данокот на додадена вредност да биде посебно iskажан.

3.4. Понудувачот треба да нагласи каков начин на плаќање бара со својата понуда.

3.5. Рок за извршување на предметните работи изразен во календарски денови.

3.6. Рок на важност на понудата.

IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- извод од регистрација на дејноста (оригинал или заверени фотокопии од нотар);

- документ за бонитет од Централниот регистар (оригинал или заверени фотокопии од нотар);

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од алинеите 3, 4 и 5 не смеат да бидат постари од шест месеци.

Документација за техничка способност:

-референтна листа и список за досега изведени работи во последните три години по објекти, датуми и износи;

- број и структура на вработени;

- податоци за расположива опрема.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена.....50 бода;
- начин и услови на плаќање.....15 бода;
- квалитет.....15 бода;
- рок за изведување на работите.....10 бода;
- техничка оспособеност.....5 бода;
- финансиска и економска способност.....5 бода.

VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од денот на објавувањето на повикот во "Службен весник на Република Македонија".

6.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.

6.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци содржани во повикот.

6.4. Понудите се доставуваат до Комисијата за јавни набавки на опрема, стоки, вршење услуги, материјални права и за инвестиции во градежни работи во Министерството за образование и наука на ул. "Димитрија Чуповски" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Понудата и другата документација се доставува во запечатен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај", бројот на повикот, името на објектот.

Во средината на пликот треба да биде означена точната адреса на набавувачот. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација", со точна адреса на испраќачот-понудувачот.

VII. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

7.1. Отворањето на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 28.08.2002 година, со почеток во 11,00 часот, во просториите на Министерството за образование и наука.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

8.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледани.

8.2. Секој субјект може да учествува со една понуда.

Комисија за јавни набавки

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1644884 издаден од СВР Скопје на име Инсан Хасан, ул. Јоаким Крчовски бр. 57, Скопје.

(22180)

Пасош бр. 1189739 издаден од СВР Гостивар на име Ислами Агиме, с. Србиново, Гостивар.

(22182)

Пасош бр. 1190511 издаден од СВР Тетово на име Сејфули Сефедин, с. Ларце, Тетово.

(22189)

Пасош бр. 1191206 издаден од СВР Тетово на име Сејфули Бедри, с. Ларце, Тетово.

(22190)

Пасош бр.1027582 издаден од СВР Скопје на име Саит Емини, с. Арнакија, Скопје.

(22211)

Пасош бр. 1343929 издаден од СВР Куманово на име Адеми Вулнет, бул. Јане Сандански бр. 39, Куманово.

(22212)

Пасош бр. 444228 издаден од СВР Скопје на име Рафевски Митре, ул. Велко Влаховиќ бр. 1/2, Скопје. (22213)

Пасош бр. 1441684 издаден од СВР Куманово на име Зенели Сабри, с. Опае, Куманово. (22214)

Пасош бр. 1653310 издаден од СВР Куманово на име Зенели Бегзат, с. Опае, Куманово. (22215)

Пасош бр. 1351444 издаден од СВР Тетово на име Алити Екрем, с. Шемшово, Тетово. (22216)

Пасош бр. 1434870 издаден од СВР Куманово на име Сулимановски Мирсад, ул. Средорек бр. 22, Куманово. (22217)

Пасош бр. 1602064 издаден од СВР Скопје на име Бандев Киро, ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 10-2/8, Скопје. (22218)

Пасош бр. 1709414 издаден од СВР Скопје на име Бесник Зимери, ул. 7 Јули бр. 23, Скопје. (22220)

Пасош бр. 1709902 издаден од СВР Скопје на име Дане Велков, ул. Скоевска бр. 3-1/9, Скопје. (22222)

Пасош бр. 1491058 издаден од СВР-Охрид на име Трајковска Јасмина, с. Долно Лакочереј, Охрид. (22241)

Пасош бр. 1553675 на име Христовска Вера, ул. "12 Кладенци" бр. 36, Битола. (22243)

Пасош бр. 1236885 на име Демири Дритан, с. Корошишта, Струга. (22244)

Пасош бр. 1072572 на име Зибири Атемка, с. Чојле, Гостивар. (22246)

Пасош бр. 418002 издаден од СВР Куманово на име Кипријановски Миодраг, ул. Гоце Делчев бр. 54, Куманово. (22247)

Пасош бр. 1168438 издаден од СВР Куманово на име Адем Имери, с. Злокукане, Куманово. (22250)

Пасош бр. 1371068 издаден од СВР Скопје на име Селвер Ајваз, ул. Маршал Тито бб с. Арачиново, Скопје. (22254)

Пасош бр. 1705571 издаден од СВР Тетово на име Таири Неџмедин, ул. Полог бр. 2, Тетово. (22263)

Пасош бр. 251945 издаден од СВР Гостивар на име Анифе Дервиши, с. Форино, Гостивар. (22264)

Пасош бр. 455071 издаден од СВР Тетово на име Исени Земиле, ул. Полог бр. 23, Тетово. (22265)

Пасош бр. 458754 издаден од СВР Тетово на име Исени Фадил, ул. Полог бр. 23, Тетово. (22266)

Пасош бр. 1531071 издаден од СВР Тетово на име Исени Ганимете, ул. Полог бр. 23, Тетово. (22267)

Пасош бр. 1707139 издаден од СВР Тетово на име Минтехаре Сулејмани, нас. Дреновец бб, Тетово. (22268)

Пасош бр. 1078485 издаден од СВР Скопје на име Осман Сунаји, ул. Рифат Бурчевиќ бр. 46, Скопје. (22277)

Пасош бр. 1413020 издаден од СВР Скопје на име Благоевски Дарко, ул. Боро Петрушевски бр. 24, Скопје. (22278)

Пасош бр. 646047 издаден од СВР Скопје на име Адамчевска Љубица, ул. Никола Добровиќ бр. 15/6, Скопје. (22282)

Пасош бр. 1301483 на име Дестановска Сулејкана, ул. "В. Маслеша" бр. 45, Куманово. (22291)

Пасош бр. 0712386 на име Хаципаунова Николина, ул. "Р. Жинзифов" 4, Кочани. (22292)

Пасош бр. 1044688 на име Села Блерим", Струга. (22293)

Пасош бр. 92620 на име Угриновски Неделко, Н. Циглана2 бр. 81, Гостивар. (22295)

Пасош бр. 1143609 на име Угриновска Гордана, н. Циглана, Гостивар. (22296)

Пасош бр. 1527332 на име Зибири Неим, Гостивар. (22297)

Пасош бр. 1296532 издаден од СВР Куманово на име Реџеми Муаз, с. Отља, Куманово. (22300)

Пасош бр. 0250861 издаден од СВР Тетово на име Шаини Хетем, с. Ѓермо, Тетово. (22301)

Пасош бр. 1575637 издаден од СВР Скопје на име Алексовски Диме, с. Сопиште бр. 180, Скопје. (22304)

Пасош бр. 1696815 на име Николов Илија, ул. "М. Пијаде" бр. 12/2/2, Кавадарци. (20853)

Пасош бр. 885926 на име Трајчески Гоце, ул. "Мичо Галиќ" бр. 24, Охрид. (21019)

Пасош бр. 1196018 на име Алими Сали, с. Тетово, Тетово. (22049)

Пасош бр. 1276302 на име Рустемоски Самедин, с. Норово, Крушево. (9763)

Пасош бр. 540388 издаден од СВР Скопје на име Ефтимова Цветанка, ул. Козара бр. 27-а, Скопје. (22337)

Пасош бр. 216102 на име Куртелова Душанка, ул. "11-ти Октомври" бр. 3, Охрид. (22354)

Пасош бр. 1737295 на име Јовче Крстевски, Битола. (22355)

Пасош бр. 1360716 на име Дрени Даути, с. Шум, Струга. (22356)

Пасош бр. 1108557 на име Цифуноски Авнија, ул. "М. Тито" бр. 305, Кичево. (22357)

Пасош бр. 1063362 на име Јусуфи Даут, с. Вејце, Тетово. (22359)

Пасош бр. 1477123 на име Љуљзим Азири, с. Лопате, Куманово. (22360)

Пасош бр. 0576294 на име Милев Андон, ул. "Ел. Јанкова" бр. 1а/6, Струмица. (22361)

Пасош бр. 1403491 на име Ампова Тодорка, ул. "Радован Ковачевиќ" бр. 13, Гевгелија. (22362)

Пасош бр. 1319366 на име Ибрахими Менар, Кичево. (22363)

Пасош бр. 1166667 издаден од СВР Тетово на име Асмир Акики, ул. 29 Ноември бр. 73, Тетово. (22369)

Пасош бр. 1006750 издаден од СВР Неготино на име Надица Петрова Ханитзсцх, ул. Маршал Тито бр. 98, Неготино. (22370)

Пасош бр. 0750418 издаден од СВР Скопје на име Адемковиќ Хасан, бул. Јане сандански бр. 77-3/42, Скопје. (22371)

Пасош бр. 1535551 издаден од СВР Скопје на име Демировска Имирзат, ул. Чегевара бр. 20, Скопје. (22376)

Пасош бр. 1301822 издаден од СВР Куманово на име Вуковиќ Весна, ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 57-а, Куманово. (22385)

Пасош бр. 1053506 издаден од СВР Скопје на име Османи Фабијан, с. Радуша, Скопје. (22401)

Пасош бр. 1010382 издаден од СВР Скопје на име Хасани Реџеп, бул. Македонско Косовска Бригада бр. 40/9-б, Скопје. (22404)

Пасош бр. 788955 издаден од СВР Скопје на име Демири Емине, ул. Славеј Планина бр. 319, Скопје. (22405)

Пасош бр. 1353119 издаден од СБР Скопје на име Атанас Зибери, с. Кондово ул. 1 бр. 190, Скопје. (22423)

Пасош 0858419 на име Стојанов Илчо, "Роза Петрова" 2/2, Кочани. (22466)

Пасош 1016139 на име Бајрами Идриз, Гостивар. (22468)

Пасош бр. 765368 издаден од СБР Скопје на име Србљан Лидија, ул. 487 бр. 12, Скопје. (22473)

Пасош бр. 1583248 издаден од СБР Скопје на име Рамадани Мухаметали, ул. Сараевска бр. 38, Скопје. (22480)

Пасош бр. 1074326 издаден од СБР Велес на име Фросина Ангелова, ул. Ѓорче Петров бр. 14, Велес. (22532)

Пасош бр. 1294754 издаден од СБР Скопје на име Алил Алил, ул. Крсте Асенов 16/2-15, Скопје. (22541)

Пасош бр. 1394708 издаден од СБР Скопје на име Нухи Сулис, ул. Сава Михајлов 14 бр.10, Скопје. (22542)

Пасош бр. 1373886 издаден од СБР Куманово на име Арианит Шакири, с. Опае, Куманово. (22573)

Пасош бр. 1419448 издаден од СБР Скопје на име Трпков Тони, ул. Андреја Петковиќ бр. 1-б, Скопје. (22574)

Пасош бр. 876760 издаден од СБР Скопје на име Јаниќ Зоран, ул. Валандовска бр. 4/4-9, Скопје. (22575)

Пасош бр. 1514581 издаден од СБР Скопје на име Шукри Исаки, с. Грчец, Скопје. (22579)

Пасош бр. 1175210 на име Абмедоски Исмет, с.Подгорци, Струга.

Пасош бр. 1749495 на име Мемеди Бесник, ул. "С. Костовски" бр. 24, Гостивар.

Пасош бр. 167596 на име Мухареми Јусуф, Тетово.

Пасош бр. 1163703 на име Мерсад Лиманоски, с. Пласница, Македонски Брод.

Пасош бр. 0137793 на име Агрон Рамку, ул. "Т. Броштитки", Дебар.

Пасош бр. 1412362 на име Даут Ирфан, ул. "Б. Селими" Дебар.

Пасош бр. 1138147 на име Алие Алими, с. Романовце, Куманово.

Пасош бр. 1373651 на име Амир Арифи, с. Оризаре, Куманово.

Пасош бр. 0576294 на име Милев Андон, ул."Елка Јанкова" бр. 1-а/6, Струмица.

Пасош бр. 635859 на име Христов Сашо, ул. "9-ти Мај" бр. 13-а, Штип.

Пасош бр. 173466 на име Лазаров Тони, ул. "5-ти Конгрес" бр. 17, Штип.

Пасош бр. 262591 на име Снежана Уловец, с. Брусник, Битола. (22628)

Пасош бр. 1594345 на име Јашаров Најденка, ул. "Врањска" бр. 95, Прилеп. (22695)

Пасош бр. 1477123 на име Љуљзим Азири, с. Лопате, Куманово. (22360)

Пасош бр. 1073152 на име Мурат Сакип, ул. "3 Македонска" бр. 3/57, Скопје.

Пасош бр. 1518223 на име Љупчо Стојменов, с. Крушево, Веница.

Во огласот објавен во "Сл. Весник" бр. 59/2307-2002 на место пасош бр. 1194198 на име Наза Ибраими треба да стои: пасош бр. 1194199 на име Наза Ибраим ул. "Брсјачка Буна" бр. 79, Скопје. (20772)

Чекови од тековна сметка бр. 001614053 бр. 0000714374, 0000714375, 0000714376 издадени од Македонска банка на име Таневски Горан, Скопје. (22181)

Чекови од тековна сметка бр. 14191449: бр.0009005098536 од бр. 0009005098539 до бр. 0009005098542 и од бр. 0009005098545 до бр. 0009005098551 издадени од Комерцијална банка на име Костовски Александар, Скопје. (22198)

Чекови од тековна сметка бр. 10678868 бр. 0006000732639 и од чек бр. 0006000763960 до чек бр. 0006000763965 издадени од Комерцијална банка на име Азири Мемед, Скопје. (22225)

Чекови од тековна сметка бр. 08782009 од бр. 0006000688516 до бр. 0006000688519 издадени од Комерцијална банка на име Симовски Радомир, Скопје. (22249)

Чекови од тековна сметка бр. 01553593 од бр. 0017000642734 до бр. 0017000642737 издадени од Комерцијална банка на име Костова Благница, Скопје. (22280)

Чекови од тековна сметка бр. т. с. 1182-36, 2 чека од тек. сметка на име Цане Наумовски, Охрид. (22322)

Даночна картичка бр. 4030995197430 издадена од УЈП на име ВИА НОВА ДООЕЛ, Скопје. (22191)

Даночна картичка ЕДБ 4030002438187 издадена од УЈП на име АТАНАС-Е-ИМПЕКС ДОО, Скопје. (22245)

Штедна книшка бр. 123817-89 издадена од Стопанска банка на име Чукниев Влатко, Скопје. (22306)

Чекови од тековна сметка бр. 04219927 чек бр. 0019000489712 издаден од Комерцијална банка на име Христова Николина, Скопје. (22374)

Чекови од тековна сметка 6163963 бр. 1005744586, 12001771703 издадени од Комерцијална Банка на име Тодоровски Миле, Скопје. (22389)

Чекови од тековна сметка бр. 02671485 бр. 0001005606639 издаден од Комерцијална банка на име Бубевски Душан, Скопје. (22529)

Чекови од тековна сметка бр. 10803730 од бр. 0017000669858 до бр. 0017000669862 издадени од Комерцијална банка на име Дејан Трајковски, Скопје. (22576)

Работна книшка на име Дејан Дуокарски, ул."Славчо Стоименски", Кочани. (22194)

Работна книшка на име Канза Ајше, Кичево. (22205)

Работна книшка од Скопје на име Сулејман Сефер, Скопје. (22210)

Работна книшка на име Николовска Добринка, Крива Паланка. (22227)

Работна книшка на име Верица Филипова, Веница. (22230)

Работна книшка на име Љуботевски дејан, ул."Д. Влахов" бр. 51, Штип. (22231)

Работна книшка на име Кирик Весна, ул."М. Тито" бр. 56-3/2, Прилеп. (22233)

Работна книшка на име Сулејмани Музафер, Скопје. (22235)

Работна книшка на име Мифтари Асан, Скопје. (22248)

Работна книшка на име Момчилов Гоце, Скопје. (22251)

Работна книшка на име Исмет Камбери, Скопје.
(22258)

Работна книшка на име Беије Бејлули, Скопје.
(22259)

Работна книшка на име Шефкет Мустафи, Скопје.
(22260)

Работна книшка на име Илиевски Тони, Скопје.
(22262)

Работна книшка на име Проданов Никола,
Гевгелија.
(22283)

Работна книшка на име Ридван Имеров, Скопје.
(22302)

Работна книшка на име Бошкова Елизабета, Скопје.
(22303)

Работна книшка на име Николова Загорка, Скопје.
(22315)

Работна книшка на име Алмер Хоџиќ, Скопје.
(22321)

Работна книшка на име Сафет Јашаревиќ, Скопје.
(22044)

Работна книшка на име Наумова Ванѓа, Скопје.
(22047)

Работна книшка на име Марковска Јасмина, Скопје.
(22338)

Работна книшка на име Целили Мехмедали,
Гостивар.
(22339)

Работна книшка на име Кокиновска Мимоза,
ул."22-ри Јули" бр. 19, Битола.
(22340)

Работна книшка на име Душица Трајкова,
ул."М.Тито" бр. 65, Велес.
(22341)

Работна книшка на име Косески Влатко, с.
Кривогаштани, Прилеп.
(22343)

Работна книшка на име Шерифоски Идрис, с.
Октиси, Струга.
(22345)

Работна книшка на име Усеиноска Муневра, с.
Другово, Кичево.
(22346)

Работна книшка на име Атанасов Мите, Кочани.
(22348)

Работна книшка на име Јовановски Бранко, Кочани.
(22349)

Работна книшка на име Каранфилов Мите,
Радовиш.
(22351)

Работна книшка на име Камова Софија, ул."Бранд
Петрушев" бр. 21, Гевгелија.
(22352)

Работна книшка на име Велевска Наташа, ул."Г.
Делчев" бр. 12а, Демир Хисар.
(22353)

Работна книшка на име Исмет Сали, Скопје.
(22365)

Работна книшка на име Темелковска Розита,
Скопје.
(22367)

Работна книшка на име Данило Ангелковиќ,
Скопје.
(22372)

Работна книшка на име Јакупи Бесник, Скопје.
(22388)

Работна книшка на име Бришкоска Тања, Прилеп.
(22418)

Работна книшка на име Оклески Зоран, Прилеп.
(22425)

Работна книшка на име Николоќ Кареина,
Куманово.
(22434)

Работна книшка на име Шабани Арбен, Куманово.
(22436)

Работна книшка на име Коцев Благој, Штип.
(22442)

Работна книшка на име Лазаров Мите, Радовиш.
(22445)

Работна книшка на име Исмани Таир, Тетово.
(22458)

Работна книшка на име Ислами Беќир, Тетово.
(22460)

Работна книшка на име Ирфан Незири, Скопје.
(22536)

Работна книшка на име Петровска Виолета, Скопје.
(22543)

Воена книшка од на име Ракиџиев Ангел, ул"8-ма
Велешка", Велес.
(22199)

Воена книшка на име Љупчо Нацев, Скопје.
(22366)

Воена книшка на име Таковски Емил, Куманово.
(22431)

Свидетелство на име Ахмеди Хатиџе, Тетово.
(22207)

Свидетелство на име Џемаледин Камбери, Тетово.
(22208)

Свидетелство на име Звонко Арсовски, Куманово.
(22284)

Свидетелство од 8 одделение на име Јовчевски
Дарко, Делчево.
(22285)

Свидетелство за 5,6,7,8 одд. издадени од ОУ Лирија
на име Иљбер Идриз, Скопје.
(22299)

Ученичка книшка на име Азизоски Раим, с.
Дебреште, Прилеп.
(22288)

Диплома од Трговско училиште на име
Костадиновска Сузана, Скопје.
(22279)

Диплома и сведителства на име Марковска
Емилија, Прилеп.
(22289)

Диплома издадена од ЕПУ Васил Антевски Дрен на
име Ковачевска Љупка, Скопје.
(22305)

Диплома на име Косановиќ Елизабета, ул."В.
Карангеловски бр. 111, Куманово.
(22228)

Свидетелство од 8 одделение на име Пеловска Љ.
Анка, Струга.
(22347)

Свидетелство за завршено средно училиште
издадено од ГДУЦ Здравко Цветковски на име
Гроздановска Анкица, Скопје.
(22368)

Свидетелство на име Стефановски Александар,
Куманово.
(22439)

Свидетелство на име Јанков Глигор, Гевгелија.
(22447)

Свидетелства од 4 до 8 одделение на име Мемеди
Харун, Тетово.
(22452)

Свидетелство за 8 одделение на име Лимани Адем,
Тетово.
(22457)

Диплома за завршено средно образование издадена
од Гимназија Гоце Делчев на име Јетон Рамадани,
Куманово.
(22375)

Диплома издадена од Економско училиште на име
Попоски Мирослав, Прилеп.
(22421)

Здравствена книшка на име Мусова Атиџе, с.
Сливник, Велес.
(22197)

Здравствена книшка на име Ристевски Дејан,
Битола.
(22200)

Здравствена книшка на име Дрогришки Николче,
Битола.
(22201)

Здравствена книшка на име Даскаловска Ивона,
Битола.
(22202)

Здравствена книшка на име Костовски Александар,
Битола.
(22203)

Здравствена книшка на име Трапчевски Благојче,
Битола.
(22209)

Здравствена книшка на име Лумановски Севдат, с. Кишаица, Битола. (22226)

Здравствена книшка на име Месдиноски Нафија, Крушево. (22232)

Здравствена книшка на име Сталевска Снежана, Битола. (22234)

Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Благој, Битола. (22236)

Здравствена книшка на име Димитар Атанасов, Битола. (22237)

Здравствена книшка на име Мусовски Муса, Битола. (22238)

Здравствена книшка на име Богдановска Бети, Битола. (22239)

Здравствена книшка на име Мијалче Зиков, Пробиштип. (22286)

Здравствена книшка на име Мусовска Хасије, Битола. (22287)

Здравствена книшка на име Сафет Јашаревик, Скопје. (22042)

Здравствена книшка на име Папик Хајра, Крушево. (22342)

Здравствена книшка на име Мусовска Шазира, Битола. (22344)

Здравствена книшка на име Сашо Ристевски, Битола. (22416)

Здравствена книшка на име Мирчевска Мара, Битола. (22427)

Здравствена книшка на име Костадинова Зулца, Струмица. (22448)

Здравствена книшка на име Пановски Трајче, Велес. (22449)

Лична карта на име Стаменковски Игорчо, Делчево. (22195)

Лична карта на име Ибова Сузан, ул. "Сремска" бр. 26, Штип. (22196)

Дозвола на име Гојко Симоски, с. Брвеница, Тетово. (22240)

Диплома на име Павловска Слободанка, Пехчево. (22229)

Престанок на вршење самостојна занаетч. дејност на име АУТО ВОЛТ, Скопје. (22253)

Уверение на име Абазии Неџази, Тетово. (22298)

Службена легитимација на име Радењски Слободан, нас. Циглана, Гостивар. (22206)

Решение на име Адеми Бислим, Тетово. (22514)

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски комбинат АД Скопје, Управниот одбор, на седницата одржана на 26.06.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД СКОПЈЕ

Член 1

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како што следи:

Вид на цигари	Малопродажна цена/денари
Rodeo Ultra Lights Box	30

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 15.08.2002 година.

Тутунски комбинат АД Скопје
Претседател на Управен одбор,
Коста Кипровски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1070. Одлука за изменување на Одлуката за обезбедување средства за исплата во готово на побарувањата на штедачите од штедилниците "ТАТ" - Битола, "Алфа С" - Скопје и "Лавци" - Охрид	1
1071. Одлука за престанување на право на користење на земјиште во сопственост на Република Македонија	1
1072. Одлука за престанување на право на користење на земјиште во сопственост на Република Македонија	1
1073. Одлука за престанување на право на користење на земјиште во сопственост на Република Македонија	1
1074. Одлука за престанување на право на користење на земјиште во сопственост на Република Македонија	2
1075. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина - минерална вода на "Кожувчанка" - ДОО - експорт-импорт, с. Мрежичко, општина Конопиште на локалитетот кај река Блаштица с. Мрежичко ...	2
1076. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина - минерална вода на "Бистрица-СБ" ДОО - с. Мајдан, општина Конопиште на локалитетот во горниот тек на Рожденска река над с. Мајдан на планинскиот масив Козјак	2
1077. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година	3
1078. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата	4
1079. Решение од Комисијата за хартии од вредност	4
1080. Решение од Комисијата за хартии од вредност	4
1081. Правилник за образецот и начинот на водење на регистарот на стопанските комори	5
1082. Одлука од Државната изборна комисија ...	5
1083. Одлука за именување членови и нивни заменици на Општинската изборна комисија Гостивар	6
1084. Одлука за именување членови и нивни заменици на Општинската изборна комисија Дебар	6
1085. Одлука за именување членови и нивни заменици на Општинската изборна комисија Тетово	6
1086. Одлука за изменување на Одлуката за именување на членови и нивни заменици во Општинската изборна комисија Гостивар....	6

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.